

СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 28 мај 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. II

Цена на овој број е 12.— дин. — Преплата за прво полугодие 1946 год. дин. 350.— а за цела 1946 год. дин. 650.— Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон 28-838

287.

УКАЗ

ЗА РАТИФИКАЦИЈА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА КУЛТУРНА СОРАБОТУАЧКА ПОМЕГЈУ ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА ПОЉСКА

Врз основа членот 74 точка б на Уставот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ прогласуе Закон за Конвенцијата за културна соработуачка помеѓу Федеративната Народна Република Југославија и Република Пољска, заклучена во Варшава на 16 март 1946 година, кој е изгласан на заедничката седница на Сојузното Векје и Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА

КОНВЕНЦИЈАТА ЗА КУЛТУРНА СОРАБОТУАЧКА ПОМЕГЈУ ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА ПОЉСКА

ЗАКЛУЧЕНА ВО ВАРШАВА НА 16 МАРТ 1946 ГОДИНА

Член I

Се одобруе и добива законска сила Конвенцијата за културна соработуачка помеѓу Федеративната Народна Република Југославија и Република Пољска, заклучена во Варшава на 16 март 1946 година, а која во обата оригинала гласи:

КОНВЕНЦИЈА

О културној сарадњи између Федеративне Народне Републике Југославије и Републике Пољске

Влада Федеративне Народне Републике Југославије

с едне стране, и

Привремена Влада Народног Јединства Републике Пољске

с друге стране

желећи да односи пријатељства између народа Југославије и Пољске постану што тешњи и трајнији путем узајамног упознавања и усклађивањем њихових културних добара и

сматрајући да је најбоље средство, које води к томе циљу оживљење, олакшање и ширење непосредних односа између грађана обе Државе на пољу науке, књижевности, уметности и свих осталих појава културног живота

одлучиле су да у том циљу склопе Конвенцију о културној сарадњи и именовале су као своје опуномоћенике:

Влада Федеративне Народне Републике Југославије ВЛАДИСЛАВА РИБНИКАРА, председника Комитета за културу и уметност при Влади Федеративне Народне Републике Југославије

Привремена Влада Народног Јединства Републике Пољске ЛЕОНА КРУЦЗКОВСКОГ помоћника Министра културе и уметности Републике Пољске, који су се, пошто су изменили своја пуномоћја за која је нађено да су у добром и исправном облику, сложили у следећем:

Члан I

У оквиру узајамних научних, књижевних, уметничких и културних односа – свака од Високих Страна Уговорница обавезује се да ће према грађанима и установама друге Високе Стране Уговорнице поступати са највећом могућом склоношћу и предусретљивошћу.

KONWENCJA

О współpracy kulturalnej między Federacją Ludową Republiką Jugosławii i Rzeczpospolitą Polską

Rząd Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii
z jednej strony i

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

z drugiej strony

Pragnąc zacieśnić i utrwalić stosunki przyjaźni między narodami Jugosławii i Polski przez wzajemne poznanie i adaptację swych wartości kulturalnych i

Uważając, że najlepszym do tego celu prowadzącym środkiem jest ożywienie, ułatwienie i rozszerzenie bezpośrednich stosunków obywateli obu Państw w dziedzinie nauki, literatury, sztuki i wszelkich innych przejawów życia kulturalnego,

Postanowiły zawrzeć w tym celu Konwencję, dotyczącą współpracy kulturalnej i miały ją jako swych pełnomocników:

Rząd Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii

Władysława RIBNIKARA, Przewodniczącego Komitetu Kultury i Sztuki przy Rządzie Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii,

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Leona KRUCZKOWSKIEGO, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, którzy, po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł I

W zakresie wzajemnych stosunków naukowych, literackich, artystycznych i kulturalnych – każda z Wysokich Umawiających się Stron będzie wobec obywateli i instytucyj drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony postępować z jaknajwiększą życzliwością i poparciem.

Члан II

Свака од Високих Страна Уговорница основаће на својој територији, чим за то буду створени повољни технички услови и материјалне могућности, Научни институт који ће се бавити свестраним проучавањем живота и културе народа друге Високе Стране Уговорнице.

Члан III

За остварење задатака ове Конвенције — Високе Стране Уговорнице основаће Југословенско-пољску Мешовиту Комисију коју ће састављати:

а) у Југославији — по један претставник Министарства иностраних послова, Комитета за културу и уметност, Комитета за школе и науку и Амбасадор Републике Пољске у Београду, и

б) у Пољској — по један претставник Министарства иностраних послова, Министарства просвете, Министарства за културу и уметност, Министарства информација и Амбасадор Федеративне Народне Републике Југославије у Варшави.

Мешовитој Комисији председаваће наизменично Амбасадори обеју држава.

Члан IV

Комисија предвиђена у чл. III биће састављена од две Поткомисије — Београдске и Варшавске. — У састав Београдске Поткомисије ући ће претставници поменутих југословенских установа под председништвом Амбасадора Пољске у Београду, а у састав Варшавске Поткомисије ући ће претставници горе поменутих пољских министарстава под председништвом Амбасадора Југославије у Варшави.

Поткомисије ће састављати правилнике за рад. Трошкове Мешовите Комисије сносиће свака страна за једну половину.

Свака Поткомисија може да позове на сарадњу претставнике научних и културних установа, друштва за културну сарадњу између Југославије и Пољске, као и све друге стручњаке у својству саветника.

Члан V

Задаци Мешовите Комисије су у појединостима следећи:

а) Оснивање професорских катедри и лектората језика, књижевности, историје, географије, техничких и економских наука и других

Артыкул II

Gdy zaistnieją odpowiednie warunki techniczne i możliwości materialne, każda z Wysokich Umawiających się Stron utworzy na swym terytorium Instytut Naukowy, poświęcony wszechstronnemu badaniu życia i kultury drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony.

Артыкул III

Dla realizacji zadań wynikających z niniejszej Konwencji — Wysokie Umawiające się Strony utworzą jugosłowiańsko-polską Komisję Mieszaną, na którą złożą się:

а) w Jugosławii: po jednym przedstawicielu: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komitetu Kultury i Sztuki, Komitetu Szkolnictwa i Nauki i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie.

б) w Polsce: po jednym przedstawicielu: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Oświaty, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Informacji i Propagandy i Ambasady Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w Warszawie.

Комисји Мешанеј przewodniczą naprzemian Ambasadorowie obu Państw.

Артыкул IV

Komisija przewidziana w Artykule III będzie się składała z dwu Podkomisj — Belgradzkiej i Warszawskiej. W skład Podkomisji Belgradzkiej wejdą przedstawiciele czterech wyżej wymienionych ministerstw jugosłowiańskich pod przewodnictwem Ambasadora Polski w Belgradzie, a w skład Podkomisji Warszawskiej wejdą przedstawiciele odpowiednich ministerstw polskich pod przewodnictwem Ambasadora Jugosławii w Warszawie.

Podkomisje ułożą regulaminy prac. Wydatki Komisji Mieszanej ponoszą obie strony po połowie.

Każda Podkomisja może zapraszać do współpracy przedstawicieli instytucji naukowych i kulturalnych oraz innych rzeczoznawców w charakterze doradców.

Артыкул V

Do zadań Komisji Mieszanej należy w szczególności:

а) Tworzenie katedr profesorskich i lektoratów języka, literatury, historii, geografii, nauk technicznych i gospodarczych oraz innych przed-

предмета који се тичу упознавања друге државе; организовање измене истраживача, наставника виших школа и школа других ступњева просветних радника, ученика, студената и претставника других професија; узајамно потпомагање студија и стручног васпитања на школама свих врста и давање помоћи у облику стипендија за студије и васпитање или за истраживачке радове; оснивање специјалних фондова потребних напред наведеним циљевима; подупирање сарадње академске омладине.

б) Склапање споразума који ће регулисати (у складу с законодавством обеју Страна) правна питања у вези са ступањем на универзитете као и у вези са студијама, испитима и научним степенима.

ц) Омогућавање рада научним радницима обеју страна у научно-истраживачким установама, на основу реципроцитета.

д) Организовање сталних размена научних књижевних и уметничких публикација и подупирање односа између научних установа, јавних библиотека и државних збирака, као и осталих средишта народне културе обеју страна.

е) Подупирање акције превода научних и књижевних дела као и надзор над њиховим исправним избором и вредношћу.

ф) Подупирање и олакшање узајамне размене и организације сликарских, графичких, фотографских и других изложба, као и музичких и кореографских продукција, позоришних представа, размене научних и уметничких филмова, грамофонских плоча, аудиција и ретрансмисија на радиу.

г) Организовање предавања, течајева и посета истакнутих књижевника, сликара, музичара и глумаца.

х) Организовање екскурзија у циљу упознавања крајева, спортских приредаба као и олакшање боравка у циљу одмора и здравља у леčiliштима и бањама за Синдикате, омладинске организације и научне и културне раднике.

и) Оснивање претставништава агенција за штампу и радио обеју Страна и организовање новинарских екскурзија.

ј) Културно старање о грађанима обеју Држава, који стално бораве на територији друге Стране.

miotów, dotyczących znajomości drugiego Państwa; organizowanie wymiany badaczy, nauczycieli szkół wyższych i szkół innych stopni, działaczy oświatowych, uczniów studentów i przedstawicieli innych zawodów; wzajemne popieranie studiów i fachowego kształcenia się na uczelniach wszelkich rodzajów oraz przyznawanie pomocy w formie stypendiów dla studiów kształcenia się lub dla prac badawczych; tworzenie funduszy specjalnych, potrzebnych do wymienionych wyżej celów; popieranie współpracy stowarzyszeń młodzieży akademickiej.

b) Układanie porozumień regulujących (zgodnie z ustawodawstwem obu Stron) zagadnienia prawne związane ze wstępem na uczelnie oraz ze studiami, egzaminami i stopniami naukowymi.

c) Umożliwienie, na zasadzie wzajemności, pracownikom naukowym obu Stron pracy w naukowo-badawczych instytucjach drugiej Strony.

d) Organizowanie stałej wymiany publikacji naukowych, literackich i artystycznych, oraz popieranie stosunków między instytucjami naukowymi, bibliotekami publicznymi i zbiorami państwowymi tudzież innymi ośrodkami kultury narodowej obu Stron.

e) Popieranie akcji przekładów dzieł naukowych i literackich oraz piecza i nadzór nad właściwym ich dobozem i wartością.

f) Popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany i organizacji wystaw malarskich, graficznych, etnograficznych, fotografiki i innych, jak również produkcj muzycznych i choreograficznych, przedstawień teatralnych, wymiany filmów naukowych i artystycznych, płyt gramofonowych, audycji i retransmisji radiowych.

g) Organizowanie odczytów, kursów oraz wizyt wybitnych literatów, malarzy, muzyków i aktorów.

h) Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz imprez sportowych, jak też ułatwianie związkom zawodowym i organizacjom młodzieżowym pobytu odpoczynkowego i zdrowotnego w miejscowościach kuracyjnych i klimatycznych.

i) Utworzenie placówek oficjalnych agencji prasowych i radiowych obu Stron, oraz organizowanie wycieczek dziennikarskich.

j) Opieka kulturalna nad obywatelami obu Państw, przebywających stale na terytorium drugiej strony.

к) Борба против штетних последица не мачке антисловенске пропаганде.

л) Олакшање узајамних односа између штампе обеју Држава.

Члан VI

Поткомисије имају право непосредног међусобног споразумевања по свим питањима у оквиру њихових компетенција.

Члан VII

Ова Конвенција биће ратификована, а ратификационе исправе измењене у Београду по могућности што пре, а потом биће регистрована у Секретаријату Уједињених Нација.

Конвенција ступа на снагу тридесетог дана рачунајући од дана измене ратификационих исправа и обвезиваће пет година. Ако шест месеци пре истека овог петогодишњег рока ниједна од Високих Страна Уговорница не откаже Конвенцију, сматраће се да је она продужена за даљих пет година путем прећутног споразума, а истим начином и на даље петогодишње рокове.

У доказ тога споменути Опумоћеници потписали су ову Конвенцију и ударили на њој своје печате.

Рађено у Варшави дана шеснаестог марта хиљаду деветстотина четрдесет шесте године на српско-хрватском и пољском језику, с тим да се оба текста сматрају аутентичним.

За Југославију
Владислав Рибникар, с. р.

За Пољску
Леон Круцковски, с. р.

к) Przeciwdziałanie szkodliwym następstwom antysłowiańskiej propagandy niemieckiej.

l) Ułatwianie wzajemnych stosunków pomiędzy prasą obu Państw.

Artykuł VI

Podkomisjom przysługuje prawo bezpośredniego porozumiewania się ze sobą we wszystkich sprawach wchodzących w zakres ich kompetencji.

Artykuł VII

Konwencja niniejsza będzie ratyfikowana i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Belgradzie możliwie jaknajprędzej, poczym będzie ona zarejestrowana w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych.

Konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia licząc od daty wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie obowiązywała przez lat pięć. Jeżeli na sześć miesięcy przed upływem tego okresu pięcioletniego żadna z Wysokich Umawiających się Stron nie wypowie Konwencji będzie ona uważana za przedłużoną na dalszy okres pięcioletni w drodze milczącego porozumienia i w ten sposób na następne okresy pięcioletnie.

Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję i wycisnęli na niej swe pieczęcie.

Sporządzono w Warszawie, dnia 16 marca, tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego roku w języku polskim i serbskim, przyczym oba teksty uważa się za autentyczne.

За Југославију
Vladislav Ribnikar, w. r.

За Пољску
Leon Kruczkowski, w. r.

Член 2

Овој закон влегуе во живот со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија”, а обвезна сила добива кога ќе се исполнат условите предвидени во членот VII на предната Конвенција.

25 мај 1946
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Церунич, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

288.

У К А З

Врз основа членот 74 точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ прогласуе Општ закон за народните одбори кој го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, а кој гласи

ОПШТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

Во цел на понатамошно зацврстување и развојот на народните одбори како основни органи на државната власт, кои што настанале во текот на ослободителната борба против фашизмот и реакцијата, и во цел на полна изградба на државната организација на Федеративната Народна Република Југославија врз основа начелата на Уставот на ФНРЈ;

за да се даде уште поширока основа за активно учество на народот во вршењето на власта;

за да бидат најшироките народни маси, кои што со векови стоале вон од власта, вклучени во државната управа и да би се научиле во управувањето со државата;

за да се на сите степени во организацијата на државната власт во полна мера изразиле начелата на вистинската народна демократија; и за да се обезбеди единство на демократските начела во устројството и работата на органите на државната власт и државната управа во нашите народни републики, автономни покраини и области.

НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

донесуе

ОПШТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

I ДЕЛ

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Член 1

Народните одбори се органи на државната власт преку кои народот ја врши својата власт во административно-териториалните единици.

Член 2

Народните одбори се највисоки органи на државната власт во односите од локално значење на својата територија.

Народните одбори ги остваруат на својата територија и задатоците од општо значење.

Член 3

Народните одбори се претставнички органи, избрани на основа општо, еднакво и непосредно изборно право со тајно гласање.

Член 4

Народните одбори вршат власт и донесуат во рамките на својата надлежност општи прописи на основа Уставот на ФНРЈ, уставот на народната република, законите на ФНРЈ, законите на народната република, општите прописи на повисоките органи на државната власт и државната управа.

Член 5

Сите права кои на народните одбори им припаѓаат на основа Уставот на ФНРЈ, уставот на народната република, сојузните закони, законите на народната република и општите прописи на пови-

соките органи на државната власт ги вршат народните одбори непосредно или преку своите органи и установи.

Член 6

Народните одбори имаат право да ги претресуат сите прашања од надлежноста на повисоките органи на државната власт и да им поднесуат свои предлози.

Член 7

Меѓусебните односи помеѓу народните одбори како и народните одбори и другите државни органи се осниваат на правата и должностите одредени во законите и другите општи прописи.

Член 8

Народните одбори се должни во изводувањето на општи и локални задатоци да се потпираат на иницијативата и широкото учество на народните маси и на организациите на работниот народ.

Член 9

Народните одбори се образуат на подрачјето на административно-териториалните единици: во места (села и помали градови), градови, околии, окрузи односно области.

Народната република може да има и област. Помала народна република не мора да има окрузи. Територијата на автономната област и областа се дели на околии, градови и места (села и помали градови).

Секое земјиште се навоѓа на подрачјето на едно место или град.

Со закон на републиката се врши административно-териториална поделба на републиката.

Член 10

Во селата и помалите градови (гратчиња, трговишта) се образуе местен народен одбор.

Две или повеќе помали села кои по бројот на жителството и економската снага не се во состојба сами да управуат со своите работи, образуат еден местен одбор, под услов да со тоа не се нанесуе штета на економскиот и културниот живот на тие помали села.

Одлука за образување на еден местен народен одбор за две или повеќе помали села донесуе президиум на народната скупштина на републиката, односно народната скупштина на автономната покраина, по предлог на окружниот односно обласниот народен одбор.

Член 11

Во градовите се образуат градски народни одбори.

Законот на републиката одредуе кои места или населби се градови, како и нивните имиња и граници.

Законот на републиката одредуе кои градови се одделуат од административниот состав на околицата односно округот.

Член 12

Со закон на републиката можат во поголемите градови да се образуат реонски народни одбори, а во особени случаи во големите градови и народни одбори на населби.

Член 13

Градските народни одбори имаат степен на околински народен одбор. Градските народни одбори на градовите кои што се одделени од административниот состав на округот имаат степен на окружен народен одбор.

Уредувањето и надлежноста на народните одбори на реоните односно населбите се одредуе со статут на градскиот народен одбор.

Член 14

Во околијата се образуе околински народен одбор.

Околијата обваќа подрачје кое поврзуе во една природна и економска целина повеќе места (села и помали градови) што имаат заеднички економски, културни и административни интереси.

Седиштето на околинскиот народен одбор е во местото кое што е животен центар на околијата.

Околинскиот народен одбор непосредно надреден на месните народни одбори.

Член 15

Во округот се образуе окружен народен одбор.

Округот обваќа подрачје од повеќе околии кои што сочинуваат една природна и економска целина.

Седиштето на окружниот одбор е во местото кое што е животен центар на округот.

Окружниот народен одбор е непосредно надреден орган на државната власт на околинските народни одбори, и над градските народни одбори на своето подрачје што имаат степен на околински народен одбор.

Член 16

Исклучително, на подрачјата кои што преставуваат пошироко пространство од еден округ а чинат историска, економска и културна целост, може да се образуе областен народен одбор.

Обласниот народен одбор е непосредно надреден орган на државната власт над околинските народни одбори и над градските народни одбори на неговото подрачје, што имаат степен на околински народен одбор.

Член 17

Соединување, одделување и укинување на административно-териториални единици, како и решување спорови за нивните граници во рамките на една народна република се врши по прописите на законите од републиката.

Член 18

Сите граѓани на Федеративната Народна Република Југославија кои што се жители на административно-териториалните единици имаат право да избираат и да бидат избрани во сите народни одбори, како и да ги уживаат останалите граѓански права и да вршат должностите во тие административно-териториални единици.

За жител на административно-териториалната единица се смета секој граѓанин на Федеративната Народна Република Југославија кој што на подрачјето на таа административно-териториална единица има пребивалиште (место на постојано живеење).

Законите и на закон основаните општи прописи ги одредуваат избирачите и другите права кои можат да ги уживаат, како и должностите кои имаат да ги вршат оние граѓани на Федеративната Народна Република Југославија на подрачјето на административно-териториалната единица во која што имаат само пребивалиште.

Жителите на административно-териториалните единици мораат да бидат uvedени во списокот на жителите на едно место или град.

Член 19

Народните одбори на местата (селата и помалите градови) и на градските населби ги избираат граѓаните на две години, а околинските, градските, реонските народни одбори во степен на околински народен одбор, окружните и обласните народни одбори ги избираат граѓаните на три години.

Членовите на народните одбори одговорни се за својата работа и должни се да им поднесуваат сметка на своите избирачи.

Избирачите имаат право да го одзоват народниот одбор или некој член на народниот одбор и пред рокот за кој се избрани.

Член 20

Со општонародниот имот од локално значење управуе народниот одбор како правно лице врз основа на својот стопански план како и врз основа на општите прописи и напатствија од повисоките државни органи.

Президиумот на народната скупштина на републиката односно народната скупштина на автономната покраина одлучуе со кој општонароден имот ќе управуе окружниот односно обласниот, а со кој околинскиот народен одбор. Со ситот останат општонароден имот управуваат градските односно месните народни одбори.

Член 21

Секој народен одбор има свој буџет во рамките на буџетот на повисокиот орган на државната власт.

Народниот одбор располага со своите приходи и расходи на основа својот годишен буџет. Во буџетот на народните одбори влегуваат приходите од општонародниот имот со кој што управуе народниот одбор како и приходите од сите негови установи и претпријатија, потоа со закон одредените јавни дажбини. Од својот буџет народниот одбор ги подмируе личните и материјалните издатоци на сите свои органи, установи и претпријатија.

Член 22

За управување со општонародниот имот и за остварување на своите привредни и комунални задатоци народните одбори можат да осниваат стопански претпријатија и установи и да склопуваат договори и зајмови како и да превземаат други правни работи.

Со закон ќе се одреди во кој обем и под кои услови народните одбори можат да располагаат и управуваат со општонародниот имот, да склопуваат договори и зајмови, како и да превземаат други правни работи.

Народните одбори како правни лица ќе бидат претставени од нивните извршни одбори преку претседателот и секретарот.

Член 23

Народниот одбор донесеуе статут за своето внатрешно устројство и работење кој што го потврдуе повисокиот народен одбор, односно народната скупштина на автономната покраина, или президиумот на народната скупштина на републиката.

Член 24

Народните одбори се должни да си укажуваат едни на други соработуачка и помоќ.

II ДЕЛ

ЗАДАТОЦИ И НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

A. Основни задатоци

Член 25

Народните одбори ги остваруваат, во согласност со законите и прописите од повисоките државни органи, овие основни задатоци:

1) поттик и организирање на непосредно учествување на народните маси во државната управа;

2) спроведување во живот на националната политика преку зацврстувањето братството и единството на рамноправните народи на Федеративната Народна Република Југославија; преку сузбивањето на воспоставување привилегии по раѓање, положба, имотна состојба и степен на образование, како и отклонување и сузбивање на секој акт што би дал привилегии или ги ограничуваат правата на основа разликата во народност, раса и вероисповест; сузбивање на секое проповедање на национална, расна и верска омраза и раздор;

3) спроведување политика на сојуз на работниот народ од градот и селото;

4) организирање широките народни маси за задатоците на обновата и натамошната стопанска изградба на земјата и за остварување на поарни материјални услови за живот;

5) раководење со општествено-економскиот живот на своето подрачје, учествување во остварувањето на општодржавниот план и раководство во изградбата и во применувањето на сопствениот стопански план;

6) заштита и помоќ на сиромашните и средните селани; учествување во изводувањето на аграрната реформа;

7) помоќ на работниот народ за здружување и за организирање во одбрана од стопанската експлоатација као и заштита на лицата во наемниот работен однос;

8) подигање полигичкиот и културниот ниво на масите, работа за ликвидација на неписменоста, спроведување обвезна основна настава и помагање даровити и способни ученици да се усовршат во школското и стручно образование;

9) заштита на народното здравје и подигање здравствената свест на народот, како и грижа за малолетните лица, особено за оние што се во работен однос; помоќ за живот и оспособување на воените инвалиди и збринување на немоќните;

10) заштита, чување и унапредување на општонародниот имот, помагање на кооперативните организации и вршење општа контрола над правниот сектор во стопанството;

11) раководење со работата на потчинетите установи, претпријатија и организации, надзор над установите на својата територија што не им се нивни потчинети и давање потребна помоќ на сите установи на нивното подрачје;

12) грижа за правилно физичко воспитување на народот, а особено младината, помоќ и надзор над работата на физкултурните организации;

13) грижа да жените стварно уживаат рамноправност со мажите во сите области на државниот, стопанскиот и општествено-политичкиот живот; заштита мајката и детето со освивање породилишта, детски домови и обденишта;

14) спроведување во живот уставното начело за одделување црквата од државата и за слобода на верските заедници, чие учење не се противи на Уставот, во вршењето на верските работи и верските обреди;

15) грижа да граѓаните одговарат на сите свои обврзи и должности засновани на Уставот и законот, особено грижа за полното применување на општовоената обвеза на граѓаните;

16) чување и заштита на граѓанските слободи и демократското уредување на Федеративната Народна Република Југославија утврдени со Уставот, како и спречување на секое противуставно и незаконито употребување на граѓанските права со цел на промена и нарушување на уставното уредување во противдемократска цел;

17) грижа да сите државни органи и установи како и граѓаните на нивното подрачје се придржуваат на Уставот, на законите и на другите општи прописи;

18) спроведување во живот општите прописи, наредби и смерници на повисоките државни органи;

19) поднесување на повисоките органи на државната управа предлози засновани на локалното искуство и испитување праксата, за измена законите, уредбите и другите прописи;

20) вршење сите други задатоци што ќе ги одредат уставот на народната република, законите и општите прописи на повисоките органи од државната управа.

Б. Надлежност на народните одбори

Местен народен одбор

Член 26

Покрај вршењето на основните задатоци особена е надлежност на месниот народен одбор да го оствари поделелскиот план; да се грижи за материјалнокултурното подигање на местото, да раководи со комуналните задатоци, да се грижи за унапредувањето на занаетите и месната индустрија, како и да посредува во правилната размена на производите помеѓу градот и селото.

Во таа цел месните народни одбори ги вршат следните работи:

а) во областа на планот

1) донесување и остварување на месниот стопански план;

2) разгледување плановите на оние установи и претпријатија на своето подрачје, кои што стоат под раководство на повисоките органи на државните власти и давање мислење за нив;

3) собирање статистички податоци;

4) водење евиденција за кооперациите и приватните стопански претпријатија во местото;

б) во областа на поделелството

1) управување со селските (месните) пасишта, ливади, утрини и сл.;

2) управување со месните расадници, семенските станици, со станиците на поделелските орудија и со материјалот;

3) грижа за развитокот на сточарството, набавување приплодни грла и регулирање нивното исползување, управување со месната ветеринарска амбуланта;

4) грижа за унапредување овоштарството и лозјарството;

5) раководење со кампањата за орање, за сејда, за копање, за берење, за вршење и за други поделелски работи;

6) грижа за шумите од месно значење; учество во чувањето на шумите и сузбивање на шумската штета; организирање сечењето и распределба на доделените дрва;

7) грижа за проширување на ораниците и за поголеми жетвата;

8) учествување во изводувањето на аграрната реформа и колонизација;

9) сузбивање полската штета;

в) во областа на комуналниот живот

1) раководење со месните извори, бунари, цистерни, водопровод, со канализацијата и надзор над нив;

2) грижа за јавното осветление, за употребата на електричната енергија за нуждите на месното население;

3) грижа за месните јавни соопштенија;

4) управување со месните дрвореди, паркови и слично; грижа за подигање терени и домови за физкултура и надзор над нив;

5) управување со месните капалишта, пералници и надзор над нив;

6) освивање и раководење со месните установи за потребите на широките народни слоеви како што се: занаетчиските работилници, берберници, фурни, гостишници, хотели, мензи и сл.; надзор над такви приватни заведенија;

7) управување со месните државни жилишни згради; надзор над жилишните згради воопшто и регулирање употребата на жилиштата; помагање кооперативната и приватната иницијатива за изградба на жилишните згради;

8) раководење со работите за изградба на местото, доколку тие работи не ги вршат органите на повисоките извршни одбори; остварување на регулациониот план; надзор над извршувањето на градежните работи;

9) раководење со изградбата на месните па-тишта;

10) вршење на сите комунални работи што не се дадени во надлежност на други органи;

11) раководење со месните службености;

г) во областа на трговијата и занаетчиството

1) управување со државните мелници од месно значење и надзор над мелниците;

2) управување со месните влачарници и постро-ења за унапредување на кукјното производство и над-зор над нив;

3) надзор над кооперативните и приватните за-наетчиски работилници и над трговиските претпри-јатија;

4) одредување норма за распределба на рационари-ните производи во местото врз основа на општодр-жавните норми за рационарање;

5) евиденција за движење на цените; контрола на запасите на стоката кај кооперациите, трговците, трговските претпријатија на мало, занаетните и сл.;

6) управување со месното пазариште;

7) земање учество во сузбивањето спекулацијата во местото

д) во областа на финансите

1) донесување на месниот буџет;

2) одредување и собирање месни јавни дажбини во рамките на прописите од повисокиот орган на др-жавната власт;

3) грижа за собирањето на непосредните и по-средните даноци во местото; контролирање извр-шуењето на обвезите од сите поединци, кооперации, организации и претпријатија спрема државата;

4) заклучување зајмови со одобрување на владата на народната република.

гј) во областа на работните односи

1) организирање и распоредување на човешката работна снага за јавни работи; организирање на упо-требата средствата за влечење и сточната работна снага;

2) контрола над извршуењето прописите за упо-требување на работната снага, за работното време, за платите и надниците, за социјалното осигурување на работниците и наместениците;

3) организирање жилишта, пренокјишта, мензи и тн. за работници;

е) во областа на народното просветување

1) оснивање и водење аналфабетски курсеви;

2) грижа за културен напредок на местото со оснивање културни домови, биоскопи и читалишта и сл., помагање на културните друштва и надзор над нив;

3) материјално издржување на основните и месните школа; грижа и надзор над упишуењето и одењето на децата во основните школа;

ж) во областа на социјалната грижа и народ-ното здравје

1) грижа за децата без родители, помагање на фамилиите од загинатите борци, фамилиите на бор-ците, жртвите на фашистичкиот терор и сл.;

2) грижа за изнемоглите и сиромашните;

3) оснивање кујни, домови и скловишта за сиромашни;

4) оснивање детски забавишта, обденишта и ја-сли; надзор над нив;

5) оснивање амбуланти, здравствени станици и останали месни здравствени установи и управување со нив;

6) подигање хигиената во местото; надзор над извршуењето на хигиенските и ветеринарските про-писи;

7) управување со гробиштата;

8) надзор над приватните лекари и апотеки;

з) во останатите области

1) водење матичните книги; склопување бракови;

2) водење административна и административно-казнена постапка во рамките на својата надлежност;

3) евиденција на жителите;

4) пренесување поштата каде нема поштенски уста-нови;

5) дисциплинска власт над своите службеници;

6) помагање при регрутацијата и останатите дол-жности за одбраната на татковината; помагање на организациите за подигање на физичката и одбран-бената способност на народот;

7) надзор над сите друштвени организации од месно значење;

8) грижа за ред и мир врз основа на прописите и наредбите од повисоките државни органи; раково-дење со селската помокјна милиција;

9) соработуачка во спроведуењето на изборите за сите органи на државната власт; водење на изби-рачките списоци.

Член 27

Градски народен одбор

Градски народен одбор, на градот кој што е од-делен од околијата, како орган на државната власт на градот, има надлежност на местен и околински на-роден одбор. Градскиот народен одбор особено ке се грижи за зацврстуењето сојузот на работниот на-род од селото и градот и за заштитата на работниот народ во градот од експлоатација, за подигање на комуналното стопанство и поарнување на животните услови на своите граѓани, особено на работниот на-род, со подигање жилишни згради, со управување на државните жилишни згради, со уведување осветле-ние, гас и други средства за осветление и греење, со уредување на градските соопштенија, со оснивање на хотели, мензи, ресторани, со подигање паркови, игра-лишта, санитарски установи и болници, детски до-мови, обденишта, капалишта, летовалишта, културни домови, библиотеки, театри, биоскопи и т. сл.

Градскиот народен одбор, кој што е одделен од округот врши на своето подрачје уште и одредени работи од надлежноста на окружниот народен одбор.

Член 28

Околински народен одбор

Покрај вршењето на основните задатоци, око-линскиот народен одбор особено е надлежен за план-скиот раководење со поледелството во околијата, за укажување помокј на месните народни одбори во из-вршуењето на нивните комунални работи, за поди-гање и развивање на здругарството, локалната ин-дустрија, занаетчиството и трговијата со цел на ма-теријалното и културното подигање на својот крај, за остварување мерки на социјалната грижа за зацвр-стување на демократскиот поредок и чување правата на граѓаните, како и за обезбедување и контрола на правилното применување на законите, прописите и политиката на повисоките органи на државната власт.

Во таа цел околинскиот народен одбор ги врши следните работи:

а) во областа на планот

1) донесување и остварување на околинскиот ста-пански план;

2) одобрување стопанските планови на месните народни одбори во основните поставки;

3) разгледување плановите на оние установи и претпријатија на своето подрачје кои стоат под ра-ководство на повисоките органи на државната власт и давање мислење за нив;

4) давање директиви на месните народни одбори за составане на нивните планови;

5) раководење со статистиката во околијата, статистичката контрола и евиденцијата;

б) во областа на поледелството

1) поттик и контрола на сите поледелски работи и кампања;

2) раководење со околинските поледелски ста-ници, машински станици, расадници, сточни болници

и амбуланти, со сточни станици и семенски складишта, со околски смлоси и тн.; раководење со угледните околски поделелски добра, ергели и сл.;

3) помагање оснивањето на кооперации и надзор над нив;

4) надзор над земјишните заедници и сл.;

5) раководење со локалната ветеринарска и агрономска служба во околицата;

6) учествување во изводувањето на аграрната реформа и колонизација; надзор над правилното остварување на аграрната реформа и колонизација;

7) надзор над експлоатацијата на шумите спрема решењата од повисоките државни органи; чување шумите и сузбивање шумската штета; пошумување на голетите; распоредување на сечењето;

8) контрола над ловот и риболовот;

9) вршење на сите работи во областа на поделството кои не се дадени во надлежност на другите органи;

в) во областа на трговијата, индустријата и занаетчиството

1) грижа и надзор над месната индустрија во околицата;

2) управување со општонародниот имот од околско значење, како со околските мелници, стругари, претпријатија за сечење дрва, тулани, влачарници, со електрични центри, со каменоломи, со трговски претпријатија за снабдување жителството со поделелски орудија, со семиња и животни продукти; со градежните претпријатија, со автобуските и транспортните претпријатија; со околските туристички установи; надзор над такви приватни и кооперативни установи и претпријатија;

3) грижа за развиток на занаетчиството, надзор над приватните и кооперативните занаетчески заведенија; грижа за развиток на куќната индустрија;

4) организација на внатрешното пазариште во околицата во рамките на директивите од повисоките државни органи; грижа за правилно снабдување на жителите во околицата; донесување план за распределба на животните продукти во околицата и контрола над неговото извршување;

5) контрола над работата на приватните и кооперативните претпријатија; одредување работното време во трговските, угостителските и занаетчиските заведенија;

г) во областа на работните односи

1) распоред на работната снага на јавни работи;

2) инспекција на работните односи и работните услови;

3) Водене евиденција на сите работници, намештеници и ученици во стопанството на територијата на околицата;

4) општа контрола на установите за социјалното осигурување од околско значење;

д) во областа на изградбата на селата и помалите градови

1) изградба на жилишните згради во месната и јавните згради од околско значење;

2) контрола над управувањето на државните жилишни згради;

3) издавање дозволи за градење помали жилишни и помоќни постројки, контрола над градежната дејност и казнување на градежните иступи;

4) мелиорации и комасации на земјиштата доколку не го прејдуат обемот на околицата;

5) одржување и изградба на патиштата од околско значење, помагање во изградбата и надзорот на патиштата од општо значење;

6) одобрување плановите за регулација и изградба на селата, доколку тоа не е надлежност на повисоките државни органи;

7) грижа за воведување осветление, уредување кањали, снабдување со вода на сите места во околицата кои тоа не можат да го направат со сопствени сили;

г) во областа на финансиите

1) донесување на околскиот буџет;

2) располагање со основните и обртните средства на стопанството од околско значење врз основа на одобрениот финансиски план; раководење со финансиските работи на сите претпријатија и установи;

3) контролирање на финансиското работење на месните народни одбори и извршувањето на месниот буџет;

4) разрез и наплатање на непосредните и посредните даноци, доколку тоа не е дадено во надлежност на други народни одбори;

5) одредување и собирање на околски дажбини во рамките на законот и по одобрење на надлежните повисоки државни органи;

6) заклучување зајмови по одобрување на владата на народната република;

7) оснивање и управување со околските штедилници;

е) во областа на културата и просветата

1) оснивање, надзор и материјална грижа за основните школи, пониските поделелски и други стручни школи и курсеви, школа за ученици во стопанството, околски народни библиотеки, околски народни универзитети;

2) надзор над курсевите за општо и стручно образование на работниците, селаните и намештениците;

3) управување со културно-просветните установи од околско значење;

4) надзор над работата на месните културно-просветни установи;

ж) во областа на народното здравје и социјалната грижа

1) раководење со работата и кампањите за чување и подигање на народното здравје во околицата;

2) управување со околските болници, амбуланти и здравствените станици;

3) превземање мерки и кампањи за сузбивање епидемии доколку не го прејдуат обемот на околицата;

4) контрола над работата на приватните лекари, ветеринари и апотеки;

5) општа санитарска контрола во околицата;

6) организирање здравствената заштита мајките и децата;

7) грижа за збринување на малолетните, оболелите и несмоќните;

8) управување со околските установи за социјалната заштита; надзор над приватните и друштвените установи на социјалната заштита во околицата;

9) грижа за збринување инвалидите, воените сирачиња и останатите жртви на војната и фашистичкиот терор доколку тоа не го вршат повисоките органи; евиденција за нив;

10) вршење на сите работи на секторот на социјалното збринување кои не се дадени во надлежност на други органи;

з) во останатите области

1) процишување мерки за одржување на јавниот ред на јавни места, патишта, улици, плоштади и пазаришта, во рамките на прописите од повисоките органи;

2) контрола на евиденцијата на граѓанските состојби кај месните народни одбори;

3) укажување помоќ на удружењата на работниот народ;

4) водење административна и административно-казнена постапка во прв степен во сите предмети кои во првиот степен не се ставени изрично во надлежност на месните народни одбори или на повисоките државни органи;

5) избор и разрешување судиите и судиите поротници за околските судови;

6) грижа за правилното спроведување изборите во околицата;

7) грижа за правилното свикуење и изводуење на месните собори на избирачите;

8) решења за службеничките односи на околските службеници и службениците на месните народни одбори и нивните установи, по предходна согласност на окружниот извршен одбор; дисциплински надзор над службениците на околскиот народен одбор и неговите установи.

Член 29

Окружен народен одбор

Покрај вршењето на основните задатоци, окружниот народен одбор особено е надлежен за непосредна грижа и надзор над спроведуењето на општите задатоци на државната управа и политика на Сојузната влада и владата на републиката во подрачјето на округот; за грижа за правилната употреба, расподелба и подигање на службеничките кадри; за остваруење планот, раководење и општата контрола над индустријата, шумарството, градежите, трговијата и работните односи, доколку не се во надлежност на повисоките државни органи; за соработувачка во чувањето на државната безбедност; за подигање на општата култура и надзор над средната настава; за грижа и спроведуење избори и учествуење на народните маси во државната управа. Во таа цел окружниот одбор ги врши следните работи:

а) во областа на планот

1) донесуење и остваруење на окружниот стопански план;

2) одобруење стопанските планови на околските и градските народни одбори во основните поставки;

3) разгледуење плановите на оние установи и претпријатија на своето подрачје кои стоат под раковоство на повисоките органи на државната власт и давање мислења на нив;

4) давање директиви на околските и градските народни одбори за составање на нивните планови;

5) организирање статистиката во округот; статистичката контрола и евиденција;

б) во областа на поледството и шумарството

1) управуење со окружните угледни поделелски добра, со семенските складишта, големите сточни станици, ергели, сточни болници и сл.;

2) донесуење прописи за искористуење приватните поделелски машини, за цените на живните услуги во рамките на општиот ценовник; контрола над нивната работа;

3) учествуење во спроведуењето на аграрната реформа и колонизација и контрола над тоа спроведуење;

4) спроведуење планот на пошумуење и планот за експлоатација на шумите; чување шумите и надзор над шумите;

5) оснивање и раководење со претпријатијата за слатководно и поморско рибарство; надзор над слатководното и поморското рибарство;

6) контрола над остваруењето на поделелските планови во околните и донесуење мерки за осигуруење на нивното спроведуење;

в) во областа на индустријата и занаетчиството

1) управуење со државните индустриски претпријатија одредени од президиумот на народната скупштина на републиката;

2) давање дозволи за работа на приватните и кооперативните индустриски претпријатија, сем оние за кои дава дозвола Сојузната влада, односно владата на републиката;

3) давање производни задатоци на индустриските и занаетчиските претпријатија во рамките на стопанскиот план, доколку тоа не го вршат други стопански организации;

4) давање дозволи за работа на приватните и кооперативните занаетчиски претпријатија и заведе-

нија; давање напатствија на околските народни одбори за контрола над нив;

5) оснивање и управуење со претпријатијата за експлоатација на шуми и преработуење на дрвото од окружно значење што се одредени од президиумот на народната скупштина на републиката;

г) во областа на градежите и комуналното стопанство

1) оснивање и управуење со окружните градежни претпријатија;

2) подготвуење и извршуење планот за изградба на селата и градските;

3) одобруење регулацијата и парцелацијата на населбите; давање градежни дозволи сем оние за кои се надлежни други државни органи;

4) давање дозволи за оснивање приватни градежни претпријатија и претпријатија за производство на градежен материјал, доколку за тоа не се надлежни други државни органи; контрола над работата на градежните претпријатија;

5) изградба канали, пловни патишта и хидротехнички објекти од окружно значење; регулација реки, канали и изградба пристаништа, доколку тие работи не ги вршат сојузните органи или органите на републиката;

6) изградба летовалишта, бањи, и калалишта од окружно значење и управуење со нив;

7) надзор над комуналното стопанство во градовите и донесуење прописи за регулирање на жилишните односи во градовите;

8) изградба и одржуење патиштата од окружно значење; контрола на изградба патиштата од селско и околско значење; помоќ во изградбата, одржуењето и надзорот над патиштата од општо значење;

9) соработувачка на изградбата на поштенската, телефонската и телеграфската мрежа во округот; соработувачка на изградбата на железниците во округот;

д) во областа на трговијата

1) организација на внатрешното пазариште во округот;

2) создавање планови за снабдуење на округот и раководење со расподелбата на рационараните продукти во округот;

3) оснивање и раководење со окружните трговски претпријатија во рамките на напатствијата на министерството за трговијата и снабдуењето на народната република;

4) давање дозволи за трговски заведенија и регулирање работата на приватните и кооперативните трговски претпријатија; контрола над приватната и кооперативната трговија;

5) донесуење прописи за организација и одржуење панаѓури во округот;

6) одредуење цените на артиклите врз основа на општиот ценовник; контрола над цените;

7) донесуење прописи за одредуење височината на накнадата за занаетчиските, транспортните и слични услуги;

8) организација за откупуење на продуктите и индустриските сировини во округот, доколку тоа не го вршат повисоки државни органи;

9) оснивање и управуење со претпријатија за окружни локални соопштенија; контрола работата над приватните и кооперативните транспортни и соопштители претпријатија во округот; донесуење прописи за регулирањето на локалните соопштенија во округот;

10) организација на систематска борба против шпекулацијата и давање напатствија на околските и градските народни одбори за водење на таа борба;

г) во областа на финансите

1) донесуење на окружниот буџет;

2) располагање со основните и обртните средства на стопанството од окружно значење на основа

одобрениот финансиски план; раководење со финансиските работи на своите претпријатија и установи;

3) контрола на финансиското работење на месните, градските и околиските народни одбори и извршувањето на нивниот буџет;

4) пропишување окружни дажбини по одобрување на надлежните повисоки државни органи;

5) заклучување зајмови по одобрување на владата на народната република;

6) разредување на одредените форми на данокот и надзор над дапаатувањето на данокот од страна на пониските органи;

7) надзор над работата на кредитните установи во округот;

8) оснивање и управување со окружните штедилници и слични кредитни установи по одобрување на надлежниот повисок државен орган;

е) во областа на работните односи

1) хигиенска, техничка и општа инспекција на трудот;

2) посредување во работните спорови од поголемо значење;

3) општа контрола над работата на установите за социалното осигурување;

4) превземање мерки за подигање и оспособување на квалификувана работна сила; оснивање и издржување на интернати за ученици во стопанството;

5) превземање мерки за поарнување животните и културните прилики на работниците и селските надничари; грижа за оснивање бањи, леčiliшта и летовалишта за нив;

ж) во областа на просветата

1) надзор над спроведувањето на општата обвеза на основна настава;

2) надзор над основната и над општата и стручната средношколска настава во округот; издржување на средните школи; оснивање интернати;

3) оснивање и управување со окружните театри; помагање останатите просветни и културни установи;

4) надзор над приватните школи;

з) во областа на народното здравје и социалната грижа

1) оснивање окружни санитарски установи како што се болници, леčiliшта и сл. и управување со нив;

2) раководење со борбата против епидемии во округот;

3) донесување дополнителни прописи за организација на санитарската служба и одржување хигиената;

4) контрола над околиските и градските здравствени установи.

5) издавање дозволи за работа на лекарите и апотекарите;

6) издавање дозволи за работа на удружењето за социална помоќ и збринување од окружно, околиско или месно значење; контрола над нивната работа;

7) издавање дополнителни прописи за збринување над изнемоглите, незбринатите и жртвите на војната и фашистичкиот терор;

8) оснивање окружни установи за збринување и управување со нив;

и) во останатите области

1) грижа за правилно организирање на сите органи на државната управа, установи и претпријатија во округот;

2) донесување решења за службеничките односи на службениците на окружниот одбор и на сите окружни установи, давање согласност на поставувањата и останатите службени односи на службениците на околиските, градските и месните народни одбори и нивните установи, сем оние службеници кои ги распоредува владата и народна република, дисциплинска контрола над службениците на окружниот народен одбор и неговите установи и претпријатија;

3) избор и разрешување судиите и судиите-поротници на окружниот суд;

4) водење административна и административно-казнена постапка во работите од овојата надлежност;

5) донесување дополнителни прописи за движење и дозвола на пребивање;

6) грижа за спроведувањето на изборите во округот;

7) надзор над правилното извршување на прописите за изборите за пониските народни одбори.

Член 30

Областен народен одбор

Обласниот народен одбор има иста надлежност како окружниот народен одбор. Президиумот на народната скупштина на републиката може, со оглед на стопанското и културното значење на областа да му стави на обласниот одбор во задаток раководење со претпријатијата и установите кои што имаат обласно значење и да пренесе во негова надлежност други работи од поедини области на државната управа.

Член 31

Со закон на републиката можат да се меѓаваат надлежностите установени во членовите 26—30 на овој Закон само во рамките на начелата во нив содржани.

III ДЕЛ

УСТРОЈСТВО НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

A. Состав и изборни ред

Член 32

Бројниот состав на народните одбори се утврдува врз основа на нормата која ја одредува законот на републиката земајќи го во оглед бројот на жителите, обемот и сложеноста на стопанските, културните и другите локални односи, а во следните граници:

во местен народен одбор се избираат од седум до тринаесет и пет народни одборници;

во градски и околиски народен одбор од четинаесет и пет до шеесет народни одборници;

во окружен и градски народен одбор со степен на окружен одбор од осумдесет до стодваесет народни одборници, а во обласен народен одбор од деведесет до стопедесет народни одборници.

Член 33

Закон на републиката во согласност со основните начела на сојузниот закон, ги одредува прописите за изборите на народните одбори, за начелата на кандидатување и за поделбата на изборната единица.

Изборите за околиските и повисоките народни одбори се спроведуваат по изборните единици така да се во една изборна единица по правило избира еден одборник.

Изборите ги спроведуваат изборни комисии кои се независни во работата од месните управни органи.

Член 34

Одборникот можат да го одзоват само избирачите на изборната единица во која што е избран. Одборниците можат да бидат одзвани само ако за одзивање на соборите од избирачите се изјасни мнозинството на избирачите во изборната единица. Месните народни одбори, градските народни одбори, односно пониските народни одбори во градот, кога е во прашање одзивање на одборник од повисок народен одбор, должни се за резултатот на гласањето за одзивање да го известат оној народен одбор чиј одборник се одзива. Кога народниот одбор, чиј

одборник се одзива прими извештај за резултатот на гласањето на соборите на избирачите, ги испраќа на повисокиот народен одбор, на народната скупштина на автономната покраина, односно на президиумот на народната скупштина на републиката, кој распишуе поновни избори во таа изборна единица.

Распишување поновни избори за целиот народен одбор на една административна-териториална единица може да се врши ако на соборите на избирачите за одзивање гласа мнозинство на сите избирачи на таа административно-териториална единица.

Нови избори поради одзивање на одборниците или на народниот одбор се врши по истите начела и постапка како и редовните избори.

Со закон на републиката ќе се пропишат поблиски одредби за тоа во кои случаи, под кои услови и на кој начин ќе се врши одзивање на одборниците.

Б. Народни одбори и собори на избирачите

а) Народни одбори

Член 35

Народните одбори ги вршат правата кои што им се дадени како на највисоки органи на државната власт на административно-териториалната единица непосредно на скупштината на своите одборници или преку своите извршни и управни органи.

Член 36

Народните одбори не можат да ги пренесат на своите извршни и управни органи следните работи, за кои се тие исклучиво надлежни:

- 1) избор и разрешување членовите на извршниот одбор;
- 2) распуштање пониските народни одбори и извршните одбори;
- 3) распишување избори за пониските народни одбори;
- 4) расправање за извештаите на својот извршни одбор;
- 5) донесување на буџетот и стопанскиот план;
- 6) донесување решења за заклучување зајмови;
- 7) донесување решења за оснивање претпријатија и установи;
- 8) донесување статутни на народниот одбор; донесување пословник за својата скупштина;
- 9) донесување одлуки за поновните избори на одборниците;
- 10) избор на дисциплинскиот суд за службениците;
- 11) донесување одлуки;
- 12) поништување, укинување и мењавање одлуки на пониските народни одбори;
- 13) избор и разрешување на судии и судии-поротници;
- 14) установање месни дажбини;
- 15) останати работи кои законот изрично ги дава на одборот како целост.

Член 37

Народните одбори, извршувајќи ги работите од својата надлежност, донесуат врз основа на законот и другите прописи, одлуки, наредби, напатствија и решења.

Одлуките и наредбите на народните одбори се објавуваат со потпис на претседателот и секретарот на извршниот одбор во весници и на друг уобичаен начин.

Член 38

Народните одбори имаат право да пропишуваат казни за повредување на своите прописи, а тоа: областите, окружните и нему рамен градски народен одбор најповеќе до три месеци лишување од слобода или принудна работа без лишување од слобода или парична казна до 5.000 динари; градскиот и околин-

скиот народен одбор најповеќе до два месеца лишување од слобода или принудна работа без лишување од слобода или парична казна до 3.000 динари, а месниот народен одбор најповеќе до месец дена лишување од слобода или принудна работа без лишување од слобода или парична казна до 1.500 динари.

Член 39

Заседанијата на народните одбори се редовни или ванредни. Редовните заседанија се одржуваат во рокови кои ќе ги одреди уставот на републиката. Ванредните заседанија ги свикнува извршниот одбор по сопствена иницијатива, по барање на мнозинството на одборниците или по барање на повисоките народни одбори и нивните извршни одбори.

Член 40

На првиот состанок на народниот одбор се избира верификациона комисија, која ги испитува полномоцијата на избраните одборници.

После верификацијата на мандатите одборниците ја полагаат следната заклетва:

„Се заколнувам со својата чест и со честа на својот народ оти верно ќе му служам на народот, оти ќе се придржам на Уставот и законите, оти ќе ги чувам и бранам демократските придобивки на ослободителната народна борба, остварена во народната власт и оти својата должност ќе ја вршам совесно и одано вложувајќи ги сите свои сили за напредок и благосостојба на својот народ и на Федеративната Народна Република Југославија“.

Член 41

Народниот одбор избира за секое заседание претседател, кој што раководи со седниците. Со седниците на месните народни одбори раководи претседателот на народниот одбор, кој што е уедно и претседател на извршниот одбор.

Седниците на народниот одбор по правило се јавни, во колку народниот одбор од оправдани разлози инаку не одлучи.

Член 42

Народниот одбор може да донесува полноважни заклучоци ако на седницата е присутно мнозинство на одборниците.

Народниот одбор ги донесува своите заклучоци со мнозинството на гласовите од присутните одборници.

Член 43

За вршење поважни работи, како подготвување одлуки, вршење анкети, и т. с., народните одбори можат да образуваат од својата средина посебни одбори.

Член 44

Одборниците имаат право да присаствуваат со советодавен глас на седниците на управите од установите и претпријатијата на својот народен одбор и на пониските народни одбори на своето подрачје.

Право на застапување на народниот одбор имаат одборниците само кога се изрично овластени од својот народен одбор.

Член 45

Одборниците уживаат индивидуални права на подрачјето на својот народен одбор. Тие не можат без предходно одобрување на извршниот одбор на народниот одбор на кој што му припаѓаат да бидат апсени и предадени на суд, сем во случај затекнување на дело на злочин или на сласност од бегане. Во случај на апсење одборник во подрачјето на народниот одбор на кој што му припаѓа, без одлагање се обавестува извршниот одбор на тој народен одбор.

Член 46

Одборниците материјално одговараат за штетата што при вршењето на својата службена должност ќе ја учинат со незаконита или неправилна работа.

Поблиски одредби за материалната одговорност на народните одборници ќе пропише закон на републиката.

Член 47

Одборниците за својата службена работа одговорни се на својот народен одбор спрема пословникот.

За кривични дела кои ги учинат во службената должност, одборниците одговараат по прописите на кривичниот закон.

Член 48

Службата на одборниците е почесна и по правило бесплатна.

Народниот одбор може да им одобри накнада на оние одборници кои што раководат со одделение или отсек и кои со вршењето на должноста во народниот одбор толку се завземени да не можат редовно да се бават со своето занимавање.

Во стапуците на народните одбори мора да биде одредено колку одборници ќе примаат постојана накнада за својата работа, како и начинот и условите за накнадување трошковите.

Член 49

На одборниците им престануе мандатот; со губењето на избирачкото право; со одлуката на избирачите за одзивање; со постојано напуштање територијата на народниот одбор; со осуда за бесчесно дело.

б) Собори на избирачите

Член 50

Во селата и помалите градови (гратчињата, трговиштата) се свикаат месни собори на избирачите.

Соборит на избирачите се свикаат со цел на разгледување прашањата што се односуат на животот на селото односно местото и на работата на месниот народен одбор. Покрај тоа може на соборите на избирачите да се расправат прашања од интерес и значење за животот на околицата, округот односно областа, автономната област, автономната покраина, народната република и Федеративната Народна Република Југославија.

Член 51

Соборите на избирачите ги свикаат према потреба, а најмалку еднаш во два месеца, месните народни одбори. Собор на избирачите ќе се одржи и кога ќе го побара една петина на избирачите во местото предлагајќи му на месниот народен одбор дневен ред.

Ако месниот одбор обваќа повеќе села или е местото големо, соборите можат да се одржат во поедини села или во поедини делови на местото.

Со соборот раководи претседателството, кое што го избира соборот на избирачите.

Член 52

Право на учество во работата на соборот на избирачите имаат сите избирачи на тоа место.

За состанокот на соборот на избирачите се води записник.

Член 53

Месниот народен одбор должен е на својата седница да расправа за заклучоците на соборот од избирачите. Во случај да месниот народен одбор смета оти заклучоците на соборот од избирачите се однесуваат на повисоките органи или да се незаконити или неправилни, ги испраќа на повисокиот народен одбор.

Член 54

За сите превземени мерки за извршување заклучоците на соборот на избирачите народниот одбор поднесуе извештај на наредниот собор на избирачите.

Закон на републиката донесуе поблиски одредби за соборите на избирачите.

в) Извршни одбори

Член 55

Извршните одбори се извршни и управни органи на народните одбори кои што ги остваруат задатоците и работите од надлежноста на народните одбори, доколку не се со закони и други прописи ставени во исклучива надлежност на самиот народен одбор.

Народните одбори избираат од својата средина извршни одбори и ги разрешуваат сите или поедини негови членови.

Извршните одбори одговараат за својата работа и полагаат сметка на својот народен одбор.

Извршни орган на народните одбори за помалите села се претседателот и секретарот на одборот.

Член 56

Извршниот одбор го сочинуваат претседател, потпретседател, секретар и други членови.

Бројот на членовите на извршниот одбор се одредуе според нормата која ја пропишуе законот на републиката, земајќи го во оглед бројниот состав на народниот одбор, обемот и сложеноста на работите кои ги врши.

Претседателот претседава на седниците на извршниот одбор. Претседателот и секретарот ја усмеруваат работата на извршниот одбор, ја ускладуваат работата на сите одделенија односно отсеци, вршат во името на извршниот одбор општ надзор над установите и претпријатијата на народниот одбор.

Повисокиот извршни одбор може по предлог на понискиот извршни одбор привремено да го оддалечи од служба членот на понискиот извршни одбор во случај кога неговото понатамошно останување би било противно на угледот и интересот на службата. Конечно решение за тоа донесуе народниот одбор на првото наредно заседание.

Член 57

Извршниот одбор донесуе заклучоци на седниците со мнозинство на гласовите од сите свои членови.

Седниците ги свикае претседателот во роковите предвидени со пословникот или според потребата, како и на барање на секој член.

Закон на републиката пропишуе поблиски одредби за работата на извршните одбори.

Член 58

Извршниот одбор ги извршуе сите одлуки, наредби, напатствија и решења на својот народен одбор како и уредбите, правилниците, напатствијата, наредбите и решењата на повисоките органи на државната управа.

Извршниот одбор донесуе обвезни наредби од општо значење, напатствија и решења. Наредбите се донесуваат во цел на спроведување одлуките на народниот одбор, како и на основа овластуењето на законот, другите општи прописи на повисоките државни органи и овластуењето на народниот одбор.

Наредбите, напатствијата и решењата на извршниот одбор ги потпишуваат претседателот и секретарот.

Наредбите на извршниот одбор се објавуваат во месните весници и на друг уобичаен начин.

Член 59

Сите задатоци и работи кои му се дадени во надлежност како на извршни и управни орган извршниот одбор ги врши како целост и колективно раководи со сите гранки на државната управа.

Обласни, окружни, градски и поголеми околински извршни одбори имаат одделенија односно отсеци за непосредно раководење на поедини гранки на управата.

На чело на одделенијата односно отсеците стоат членови на извршниот одбор како повереници за поедини гранки на управата.

ОГЛАСНИ ДЕО

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РУДАРСТВО, САРАЈЕВО

Подела рудног поља

Министарство индустрије и рударства, Одељење за рударство у Сарајеву објављује, да је Управа Државних угљенокопа у Сарајеву испред Државног ерара Народне Републике Југославије од 14 марта 1946 године замолила поделу једног рудног поља у површини од 197 хектара лежећег у Срезу мостарском, на мрки угаљ, приложивши лежајни нацрт.

Слој мрког угљена установљен је бушотином број 31 на кат. честици број 452 К. о. Мостар-села, власништво Књуре уд. Цеба из Мостара, а на заштитном пољу број 529/83.

У овом предмету прописана расправа у смислу § 57 Рударског закона за Босну и Херцеговину одређује се за 30 маја 1946 године у 9 часова пре подне на лицу места, па се позива на расправу свако лице, које на то има права, а нарочито молдоц рудног поља обзиром на одредбе §§ 39 и 40 помезног закона.

Бр. В-3-9625/46. — Из Министарства индустрије и рударства, Сарајево 16 маја 1946 године.

К 3833 1-1

КОНКУРСИ

ХИГИЈЕНСКИ ИНСТИТУТ КОМИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ

Конкурс за пријем лекара у службу Хигијенског института

Хигијенски институт Комитета за заштиту народног здравља при Влади ФНРЈ овим расписује конкурс за пријем четири лекара и то:

1 лекара за хигијену школског и предшколског доба;

1 лекара за хигијену рада;

1 лекара за општу хигијену;

1 лекара за хигијену села и насеља (могу учествовати и архитекти који су се специјално бавили овом граном хигијене).

Лекари који желе да учествују на овом конкурс поднеће молбе до 1 јуна 1946 године Персоналном одељењу Комитета за заштиту народног здравља при Влади ФНРЈ, Булевар Југословенске армије број 16.

Уз молбу таксирану са 10.— динара таксених марака треба приложити уверење народних власти:

да није лишен активног и пасивног изборног права; крштеницу, лекарску диплому, докуменат о држављанству и уверење о досадашњој лекарској служби.

Суделовати на овом конкурс могу сви лекари држављани Федеративне Народне Републике Југославије, а првенство имају лекари хигијеничари или лекари који су провели најмање 5 година у хигијенској служби пре рата.

Принадлежности ће бити одређене према Уредби о постављењу, унапређењу и пензионисању службеника савезне државне управе.

Бр. 1043. — Из Персоналног одељења Комитета за заштиту народног здравља при Влади ФНРЈ.

К. 3846 1-3

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

ДРУШТВО ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ САЈМА
И ИЗЛОЖБИ У БЕОГРАДУ

Ликвидациони одбор Друштва за приређивање сајма и изложби у Београду (Београдски сајам), позива све повериоце и дужнике Друштва, да му за 10 дана по овоме позиву писмено доставе своја потраживања, односно дуговања. Пријаве треоа поднети Ликвидационом одбору преко Трговинске коморе у Београду, Кнез Михајлова ул. бр. 33/1.

3165 1-1

БЕОГРАДСКА ЗАЛОЖНА БАНКА А. Д.

Одржаће 29 јуна 1946 године у 11 часова у свом локалу Коларчева 5, XXXIX редовни збор акционара са овим дневним редом:

1) избор деловође и три акционара за бројање гласова и оверавање записника;

2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду и рачунима за 1945 годину;

3) примање извештаја и давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;

4) решавање о предлозима управним или појединих акционара;

5) избор четири члана за Управни и једног члана за Надзорни одбор.

Депоноване акција вршиће се на банчиној благајни до 25 јуна 1946 године до 12 часова. Акционари су дужни поднети уверење надлежне власти да имају изборно право гласа.

3161 1-3

Управни одбор

НАВИС БРОДАРСКО А. Д. ИЗ БЕОГРАДА

Одржаће своју редовну годишњу скупштину на дан 29 јуна 1946 године у 17 часова по подне у друштвеним просторијама Николе Спасића ул. бр. 3/1 са овим дневним редом:

1) избор записничара и два акционара за бројање гласова и оверавање записника;

2) извештај Управног и Надзорног одбора и завршни рачуни. Решавање о истим и давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;

3) избор чланова за Управни и Надзорни одбор;

4) предлози и питања.

Акције или потврде о депонувању акција положиће се на благајни друштва на три дана пред скупштину.

3162 1-1

Управа

„ЈУГОШКОДА“ А. Д. ИЗ БЕОГРАДА

Одржаће своју редовну годишњу скупштину акционара на дан 29 јуна 1946 године у 11 часова пре подне у друштвеним просторијама Париска ул. бр. 13 са овим дневним редом:

1) избор записничара и два акционара за оверавање записника и бројање гласова;

2) извештаји Управе и одношење рачуна, решавање о предлозима у вези са рачунима;

3) предлози о изменама у друштвеним правилима;

4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор;

5) предлози и питања.

Акционари који желе учествовати на скупштини дужни су да своје акције или потврде о депонувању положи на друштвеној благајни на три дана пред скупштину.

3164 1-1

Управа

ДРЖАВНИ МАГАЗИН „БУДУЋНОСТ” У ВАЉЕВУ

На основу упутства Министарства трговине и снабдевања Србије бр. 1469 од 13 фебруара 1946 године и Окружног народног одбора у Ваљеву бр. 794 од 20 фебруара 1946 године, извршни одбори Среза ваљевског и подгорског и града Ваљева, одлуком својом бр. 337 од 15 марта 1946 године, уз сагласност Земаљског народног магазина у Београду, основали су: Државни срески магазин „Будућност”, са седиштем у граду Ваљеву, а за исхрану и снабдевање становништва Среза ваљевског и подгорског и града Ваљева.

Министарство трговине и снабдевања Србије одлуком својом III бр. 18254 од 20 марта 1946 године, одобрило је правилник и рад овога предузећа. По овом правилнику, предузеће се бави трговином како робом која потпада под режим планске расподеле тако и оном у слободном промету. За ту сврху може отворати разне врсте продавница на подручју свога снабдевања становништва.

Фирму предузећа пуноважно потписује, претставља и обавезује управник предузећа и овлашћени помоћник.

Управник
Државног среског магазина „Будућност”
Р. Китановић

Помоћник,
М. Раковић

Окружни суд у Ваљеву по наплати таксе из Т.бр. 19, 29, 30, 31 и 41 Закона о судским таксама под бр. Фи 2/46 од 18 маја 1946 године, потврдио је протоколацију Државног среског магазина „Будућност” у Ваљеву. К 3831 1-1

ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКА ЗАДРУГА А. Д. БЕОГРАД

Редовна скупштина Поштанско телеграфско телефонске задруге а. д. за подизање јевтиних станова одржана 28 јуна 1945 године у присуству изасланика Министарства трговине и снабдевања Србије Стјепана Милинчевића — одлучила је на предлог Управе да задруга ступи у ликвидацију по једногласном одобрењу скупштине.

Скупштина је приступила избору Ликвидационог одбора и једногласно изабрала: Милана Србецију, Христину Комненовић и Тому Јовановића.

Рад ове скупштине и ликвидацију задруге одобрило је својим решењем од 25 јула 1945 године бр. 12367 Министарство трговине и снабдевања Србије — Трговинско одељење.

У Београду, 20 маја 1945 године.

Чланови Ликвидационог одбора:

Тома Јовановић
Христина Комненовић
Милан Србеција

3166 1-1

ИНДУСТРИЈСКО ДРУШТВО „ОРАО” А. Д. У СКОПЉУ

Одржаће 29 јуна 1946 године у 17 часова редовну скупштину акционара са следећим дневним редом:

1) избор скупштинског часништва;
2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора за 1943, 1944 и 1945 годину и завршних рачуна, давање разрешнице одборима, избор Управног и Надзорног одбора;

3) замена друштвених прописа;
4) евентуалне.

Депоноване акција на благајни Трговачко индустријске банке „Вардар” а. д. у Скопљу и код Индустријске банке Југославије у Београду, три дана пред скупштину.

3144 3-3

Управа

ДРЖАВНА ЛЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТЕМПЕРА У ВЕЛИКОЈ КИКИНДИ

Код фирме Браће Бон, парна црепана, циглана, леваоница гвожђа и производња трговачких ливова са седиштем у Великој Кикинди, убележава се у свесци IV трговачког регистра за државне фирме овог суда, одлуком Окружног народног одбора Отсека за трговину и индустрију и занатство Одељка Управе народних добара у Петровграду бр. 10148/45 конфискација имовине у корист државе.

Фирма мења назив који сада гласи „Државна леваоница жељеза и темпера у Великој Кикинди”.

Брише се досадашњи власник фирме Стеван Бон, а за управитеља фирме, одлуком ГИОАПВ-а Одељење за индустрију и занатство бр. 11895/45 поставља се инж. Бјелокосић Нико, инжењер, са свима правима и дужностима предвиђеним Законом о заштити народних добара и њихових управитеља, који има да се придржава свих наређења, упутстава и производних задатака издатих од надлежних власти. Управитељу се забрањује свако располагање народним добрима, изузев у границама овлашћења која му се дају од стране надзорне власти. Управитељ је овлашћен да заступање предузећа пред народним судовима и осталим властима. Управитељ не може задуживати предузеће без нарочитог пуномоћја и само у границама.

Управитељ је овлашћен за рачун предузећа примати новац. Управитељ је дужан да ради по упутствима и наредбама Одељка за индустрију и занатство ГИОВ-а. Управитељ је овлашћен да прима и отпушта особље предузећа. Управитељ ће потписивати фирму онако како је свој потпис код суда депоновао са ознаком „Принудни управитељ”.

Бр. 2395. — Од Државне леваонице жељеза и темпера у Великој Кикинди, 18 маја 1946 године. Управа К 3834 1-1

ВРАЧАРСКА БАНКА А. Д. У БЕОГРАДУ

Одржаће III редовни збор својих акционара на дан 30 јуна 1946 године у 10 часова пре подне, у своме локалу у улици Кр. Фердинанда број 8, сада Књ. Милоша 8, у Београду, са овим дневним редом:

1) бирање деловође збора и три члана за потписивање записника и бројање гласова;

2) читање извештаја Управног одбора Врачарске банке а. д. о раду са билансом за 1945 годину и извештај Надзорног одбора за 1945 годину;

3) решавање о поднетим извештајима и давање разрешница Управном и Надзорном одбору Врачарске банке а. д. за рад и рачуне за 1945 годину;

4) предлози;

5) бирање три члана за Управни одбор и три члана за Надзорни одбор.

Акционари, који желе учествовати на овоме збору, морају депоновати код Врачарске банке а. д. своје акције или потврде банака закључно са 26 јуном 1946 године. При депоновању уверењем надлежне власти доказати, да није акционар лишен политичких и грађанских права.

22 мај 1946 године

Београд

3167 1-3

Управа

ИНДУСТРИЈА ВУНЕНИХ ТКАНИНА ЛАЗАРА М. ТЕОКАРЕВИЋА

Индустрија вунених тканина Лазара М. Теокаревића у Вучју позива све своје дужнике и повериоце, да сва своја дуговања односно потраживања пријаве именованом предузећу у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

3170 1-8

АСГРА Д. Д. ИЗ БЕОГРАДА

Одржаће своју редовну годишњу скупштину на дан **29 јуна 1946 године** у 16.30 часова по подне у канцеларији, Николе Спасића ул. бр. 3/1 са овим дневним редом:

- 1) избор записничара и два акционара за бројање гласова и оверавање записника;
 - 2) извештаји Управног и Надзорног одбора и завршни рачуни. Решавање о рачунима и извештајима и давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
 - 3) предлози о изменама друштвених правила;
 - 4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор;
 - 5) предлози и питања.
- Акције или потврде о депоновању акција имају се депоновати на благајни друштва Чика Љубина ул. 3/5 на три дана пред скупштину.

Управа

3163 1-1

„БЕОГРАД“ БРОДАРСКО БАГЕРСКО А. Д. У БЕОГРАДУ

Одржаће **28 јуна 1946 године** у 10 часова у Београду, Браничевска 2, редован збор акционара са дневним редом:

- 1) избор деловође и два бројача гласова-оверача записника;
 - 2) извештај Управног и Надзорног одбора са билансом за 1945 годину;
 - 3) разрешница Управном и Надзорном одбору за 1945 годину;
 - 4) избор Управног и Надзорног одбора за 1946 годину;
 - 5) предлози акционара.
- Акционари, који желе да учествују на збору треба да депонују акције до 20 јуна 1946 године у Браничевској број 2 у Београду.

Управа

3169 1-3

СВИЛАЈНАЧКО ИЗВОЗНО И УВОЗНО ДРУШТВО А. Д. (ПРЕЂЕ БАНКА У СВИЛАЈНЦУ)

Одржаће своју трећу годишњу скупштину акционара на дан **30 јуна 1946 године** у 9 часова пре подне у своме локалу, са следећим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
 - 2) читање и примање извештаја Управног и надзорног одбора о раду и рачунима за 1945 годину заједно са билансом о спроведеној валоризацији;
 - 3) решавање о ликвидацији друштва и бившег банкарског посла;
 - 4) избор три члана за ликвидациони одбор;
 - 5) предлози и питања ако их буде.
- Акционари, који желе да присуствују скупштини, имају депоновати акције или потврде на благајни овога друштва, најдаље до 27 јуна 1946 године закључно. Исто тако сваки акционар дужан је да донесе потврду надлежних власти, да није лишен активног и пасивног бирачког права.

Управа

3172 1-3

„ДУНАВКА“ ФАБРИКА ТЕСТА А. Д. ЗЕМУН

Позива акционаре на годишњи збор који ће се одржати у друштвеној канцеларији у Београду, Кнеза Павла 4, на дан **27 јуна 1946 године** у 10 часова пре подне са следећим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
 - 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са завршним рачунима за 1945 годину;
 - 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
 - 4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор;
 - 5) евентуалије.
- Позивају се акционари да депонују акције друштвеној благајни најдаље на три дана пре збора.

Управа

3171 1-2

ИЗВОЗНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД

Одржаће свој XXXX редовни годишњи збор акционара на дан **27 јуна 1946 године** у 10 часова пре подне у банчиним локалимa Теразије бр. 5, са овим дневним редом:

- 1) извештај Управног одбора о раду и рачунима у 1945 години;
 - 2) извештај Надзорног одбора;
 - 3) решавање о поднетим закључним рачунима за 1945 годину;
 - 4) избор два члана за Управни и два за Надзорни одбор; и
 - 5) предлози.
- Депоновање акција, односно потврда установа код којих су акције депоноване, врши се на благајни банке до 23 јуна 1946 године закључно. Сваке три акције дају право на један глас.
- Упозоравамо акционаре да је за пријављивање и учествовање на збору потребно да поднесу уверење свога рејона да имају изборно право гласа.

8 маја 1946 године

Београд

3168 1-3

Управни одбор

ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИЈСКА БАНКА „ВАРДАР“ А. Д. У СКОПЉУ

Одржаће **29 јуна 1946 године** у 16 часова редовну скупштину акционара следећег дневног реда:

- 1) избор скупштинског часништва;
 - 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора за 1943, 1944 и 1945 годину и биланса, разрешница одборима и избор Управног и Надзорног одбора;
 - 3) измена друштвених правила, ликвидација банке и избор Ликвидационог одбора;
 - 4) евентуалије.
- Депоновање акција на благајни банке „Вардар“ у Скопљу и код Индустијске банке Југославије у Београду три дана пред скупштину.

3145 3-3

Управа

ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ЛАБОРАТОРИУМ „ЗДРАВЉЕ“ А. Д. У БЕОГРАДУ

Позива своје акционаре на редовни годишњи збор који ће се одржати у недељу **23 јуна 1946 године** у 11 часова пре подне у друштвеним просторијама Балканска ул. бр. 30 са овим дневним редом:

- 1) избор деловође и два оверача записника, који су и бројачи гласова;
 - 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о прошлој 1945 години;
 - 3) читање биланса за 1945 годину;
 - 4) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне 1945 године;
 - 5) бирање чланова Управног и Надзорног одбора;
 - 6) решавање о ликвидацији друштва и
 - 7) евентуалије.
- Београд, 14 маја 1946 године.

3142 2-3

Управа

ШАБАЧКА ИЗВОЗНА БАНКА

Позива акционаре на редован збор који ће се одржати **23 јуна 1946 године** у 10 часова пре подне у банчином локалу у Шапцу.

Дневни ред:

- 1) отварање збора;
 - 2) избор секретара и три оверача записника, који су и бројачи гласова;
 - 3) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду у 1945 години и стању банчине имовине;
 - 4) дискусија о извештајима и давање разрешнице;
 - 5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор;
 - 6) предлози.
- Депоновање акција у банци до 20 јуна.

3139 3-3

Управа

СРПСКА ОБРТНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД

Одржаће ванредни збор својих акционара на дан **2 јуна 1946 године** у друштвеним просторицама, Балканска бр. 16/1, са следећим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) извештај Ликвидационог одбора;
- 3) давање разрешнице Ликвидационом одбору;
- 4) решавање о измени друштвених правила;
- 5) решавање о предлогу акционара, о продужењу рада друштва са промењеном сврхом и под другим именом; и
- 6) евантуалије.

Акционари, који желе да учествују на скупштини дужни су да депонују своје акције 3 дана пре збора Ликвидационом одбору.

20 маја 1946 године
Београд

3160 2-3

Ликвидациони одбор

БАНКА ЗЛАТИБОР А. Д. БЕОГРАД

Одржаће свој двадесетпрви редовни збор акционара на дан **23 јуна 1946 године** у 10 часова пре подне, у својој згради Чика Љубина бр. 15 Београд, са следећим дневним редом:

- 1) бирање деловође збора и три акционара за бројање гласова и оверу записника;
- 2) Извештај Управног и Надзорног одбора о раду и завршним рачунима за 1945 годину. Примање извештаја и давање разрешнице одборима за рад и рачуне у 1945 години;
- 3) решавање о евантуалној фузији;
- 4) питање и предлози, ако их буде било, у смислу банчиних правила;
- 5) избор потребног броја чланова у одборе.

Позивају се акционари, који желе учествовати на овом збору, да депонују своје акције односно потврде на благајни банчиној најдаље до 19 јуна 1946 године закључно.

3138 3-3

Управни одбор

СУДСКИ ОГЛАСИ**SUD ZA POMORSKI RATNI PLEN FNRJ****Zaplена jedrenjaka »Bijanka Stella«**

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 7/46/3 od 6 maja 1946 godine zaplenjen je motorni jedrenjak »A-114 Bijanka Stella« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 7/46/5. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 11 maja 1946 godine. K 3837 1-1

Zaplена motornog broda »Felice«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 8/46/3 od 6 maja 1946 godine zaplenjen je motorni brod »Felice« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

8/46/5. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 11 maja 1946 godine. K 3841 1-1

Zaplена ribarske kočе »Artiglio«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 9/46/3 od 6 maja 1946 godine zaplenjena je ribarska kočа »Artiglio« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 9/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 11 maja 1946 godine. K 3843 1-1

Zaplена jedrenjaka »Madona di Trsato«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 10/46/3 od 7 maja 1946 godine zaplenjen je motorni jedrenjak »Madona di Trsato« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 10/46/5. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 11 maja 1946 godine. K 3845 1-1

Zaplена remorkera »Liscia Bianca«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 11/46/3 od 7 maja 1946 godine zaplenjen je parni remorker »Liscia Bianca« i tovar koji se sastoji od 3 prenosna motora, 3 bureta ricinusovog ulja, kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda i tovara određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 11/46/5. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 11 maja 1946 godine. K 3844 1-1

Zaplена parobroda »Tunisina«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 12/46/4 od 7 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod »Tunisina« i brodski tovar, koja se sastoji od 600 tona razne ljudske hrane i veće količine sijena kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda i tovara određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 12/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 11 maja 1946 godine. K 3835 1-1

Zaplена parobroda »Norberg«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 13/46/4 od 7 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod »Norberg« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 13/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 11 maja 1946 godine. K 3842 1-1

Zaplена parobroda »Tenacia Gennari«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 15/46/4 od 13 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod »Tenacia Gennari« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 15/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 11 maja 1946 godine. K 3836 1-1

Zaplена parobroda »Punta Pianca«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 16/46/4 od 13 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod »Punta Pianca« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 16/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 13 maja 1946 godine. K 3840 1-1

Zaplена motorne cisterne

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 17/46/4 od 13 maja 1946 godine zaplenjena je motorna cisterna »84« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda je određen dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 17/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 13 maja 1946 godine. K 3839 1-1

Zaplена parobroda »Lina Canpanella«

Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 18/46/4 od 13 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod tanker »Lina Canpanella« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu.

Br. 18/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 13 maja 1946 godine. K 3838 1-1

Член 60

Извршниот одбор не може да ги пренесе на своите одделења, односно отсеци овие работи:

- 1) донесување наредби;
- 2) предлог на буџетот и планот;
- 3) склопување договори и обвези;
- 4) одобрување изванредни издатоци во рамка на буџетот;
- 5) поставување раководители на претпријатијата и установите;
- 6) поставување службеници и поважни решања за службеничките односи со исклучение помоќниот персонал;
- 7) свикнување народниот одбор и предлагање дневен ред;
- 8) донесување пословник за работа на извршниот одбор, неговите установи и претпријатија;
- 9) обуставување одлуките на пониските народни одбори и поништување, укинување и менување наредбите и решењата на пониските извршни одбори;
- 10) работи кои изрично ги даваат во надлежност на извршниот одбор законите, уредбите, правилниците, и одлуките на народниот одбор.

Член 61

Секој член на извршниот одбор има право да бара да се изнесе пред извршниот одбор на решење било кој предмет од надлежноста на одделењата или отсеците.

Член 62

Во месните народни одбори кои немаат свој извршни одбор за сите работи од своата надлежност донесува одлуки народниот одбор како целина.

Во овие народни одбори претседателот и секретарот раководат со целокупната администрација на народниот одбор, ги извршуваат одлуките на народниот одбор како и решењата на повисоките извршни одбори.

Член 63

Во обласните, окружните и градските народни одбори со степен на округ постоат овие одделења; за стопанство (со отсеци за поделство, трговија, градежи, шумарство, индустрија и занаетчиство), за финансии, за просвета, за социална грижа и народно здравје, за работни односи, за општи работи како и планска комисија. Од стопанското одделење можат да се одделат, ако за тоа постои особена потреба одделења за поедини гранки на стопанството, односно да состават поедини отсеци. Во градските народни одбори со степен на окружен народни одбор може да постои и одделење за комунално стопанство.

Во градските и околицките народни одбори постоат овие отсеци: за стопанство (со реферати за поделство, за индустрија и занаетчиство, за шумарство, за трговија и работни односи); за финансии, за просвета, за социална грижа и народно здравје, за општи работи, како и за планска комисија. Во поедини околии може од стопанскиот отсек, по одобрување на извршниот одбор на окружниот народен одбор, да се оддели поделскиот отсек. Во градските народни одбори може да постои и отсек за комунално стопанство.

Во месните и околицките извршни одбори на помалите околии нема отсеци. Во тие одбори претседателот и секретарот раководат непосредно со поедини гранки на државната управа. Останатите членови на извршниот одбор се грижат за извршување задатоците и раководат со превземените работи и кампањи во поедини гранки на државната управа, вршат надзор над работата на установите, претпријатијата, службениците на одборот и вршат други работи од надлежноста на одборот. Президиумот на народната скупштина на републиката односно народната скупштина на автономната покраина одредува кои околицки одбори немаат отсеци.

Владата на републиката може со свое решение при поедини народни одбори да оснива нови и да

ги менува, составува и укинува постоеќите одделења и отсеци.

Член 64

При обласните, окружните и на нив рамните градски извршни одбори постоат одделења за внатрешните работи, а при околицките и градските извршни одбори отсеци на внатрешните работи, што се непосредно потчинети на министерството за внатрешни работи на народната република.

Одделењата односно отсеците за внатрешните работи ги извршуваат наредбите на народните одбори и на извршните одбори при кои што се навоѓаат, доколку не се во противност со наредбите на надлежните повисоки органи.

Началникот на одделењето односно шефот на отсекот за внатрешните работи има право да присуствува на седниците на извршните одбори со право на советодавен глас.

Член 65

При обласните, окружните и на нив рамните градски извршни одбори можат да постоат одделења за државна безбедност, кои што во својата работа се непосредно потчинети на Министерството за внатрешни работи на ФНРЈ.

Началниците на одделењата за државна безбедност имаат право да присуствуваат на седниците на извршниот одбор со право на советодавен глас.

Член 66

При народните одбори можат со уредба на Владата на ФНРЈ да се осниваат посебни одделења и отсеци на општо сојузните министерства кои што непосредно се подредени на тие министерства.

Началниците на одделењата односно шефовите на отсеците имаат право да присуствуваат на седниците на извршниот одбор со право на советодавен глас.

Член 67

Во составот на извршните одбори можат да се осниваат комисии, на кои што им се поверава изведување поедини работи и мерки на подрачјето на стопанството и управата. Членовите на комисијата можат да бидат покрај одборниците и други граѓани.

Во составот на обласниот, окружниот и нему рамниот градски извршни одбор се образува од членовите на народниот одбор комисија за молби и жалби, а во составот на пониските одбори реферат за молби и жалби. Комисијата за молби и жалби ги прима и разгледува молбите и жалбите и ги доставува на надлежните органи на решење.

Поблиски одредби за состав и надлежноста на овие комисии и реферати ќе донесе законот на републиката.

Член 68

Во составот на околицкиот, градскиот и повисоките народни одбори се образува служба за правна помоќ со задаток на граѓаните да им дава потребни објаснувања и обавестувања, да им дава совети и мислење по сите правни прашања и да им помогне во составувањето поднески, претставки, молби, жалби и тужби.

Законот на републиката поблиску ќе ја одреди работата, поставката и плаќањето трошковите на службата за правна помоќ.

Член 69

Извршните одбори можат да образуваат совети од граѓаните во цел на успешно извршување општите и локалните задатоци од подрачјето на поедини гранки на државната управа. На чело на секој совет на граѓаните стои еден член на народниот одбор. Составот, правата и должностите на советот на граѓаните се одредуваат со закон на републиката.

Член 70

За вршење административните и стручните работи народните одбори имаат службеници, кои што стоат под раководство на извршните одбори.

Службениците не можат да донесуат самостојно решења и да потпишуат акти, осем по изричито овластување на одговорниот одборник, кое што мора да биде објавено во просториите на одборот на видно место. Со статут на народните одбори се одредуваат делокруг и овластување на службениците.

Државен службеник може да биде член на извршниот одбор. Државните службеници на народните одбори избрани за членови на извршниот одбор не можат да ги вршат своите службенички должности. По престанување на членството тие одново се враќаат на служба. За време на членството во извршниот одбор службениците ги задржуваат своите права на социјално осигурување, ама се должни да ги уплатуваат прописаните доприноси.

IV ДЕЛ

ОДНОСИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ И НА ИЗВРШНИТЕ ОДБОРИ СПРОТИ ПОВИСОКИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ И ДРЖАВНАТА УПРАВА

Член 71

Народната скупштина на републиката, односно президиумот на народната скупштина на републиката, народната скупштина на автономната покраина, народниот одбор на автономната област и повисоките народни одбори даваат општи смерници, укажуваат помоќ и вршат општ надзор над работата на сите пониски народни одбори на нивната територија.

Владата на народната република, главниот извршни одбор на автономната покраина, обласниот извршни одбор на автономната област и повисоките извршни одбори даваат правец на управната политика, укажуваат помоќ и вршат надзор над работата на пониските извршни одбори.

Член 72

Президиумот на народната скупштина на републиката, народната скупштина на автономната покраина, народниот одбор на автономната област, односно повисоките народни одбори имаат право да ги поништуат, укинуат или изменуваат незаконитите или неправилните одлуки, наредби, напатствија и решења на народните одбори.

Владата на републиката, главниот извршни одбор на автономната покраина, обласниот извршни одбор на автономната област и повисоките извршни одбори имаат право да обустават од извршуења незаконити или неправилни одлуки, наредби, напатствија и решења на повисоките народни одбори.

Владата на републиката и нејзините членови, главниот извршни одбор на автономната покраина, обласниот извршни одбор на автономна област како и повисоките извршни одбори имаат право, во рамка на својата надлежност, да поништуваат, укинуваат, или изменуваат незаконити или неправилни наредби, напатствија и решења на пониските извршни одбори.

Поверениците на главниот извршни одбор на автономната покраина, обласниот извршни одбор на автономната област и повисокиот извршни одбор имаат право да обустават од извршуење незаконити или неправилни наредби, напатствија и решења на пониските извршни одбори. Тие можат исто така да ги поништуваат, укинуваат или изменуваат решења на соодветниот отсек на понискиот народен одбор, а ако овие решења се засновани на наредбата од извршниот одбор, поверениците на повисокиот народен одбор, а ако овие решења се засновани на наредбата од извршниот одбор, поверениците на повисокиот народен одбор можат само да ги обустават и да ги поднесат на својот извршни одбор да ги укине, поништи или измени.

Органот кој го обуставува од извршуење актот на понискиот народен одбор и на извршниот одбор ќе го достави на надлежниот орган на конечно решење.

Народниот одбор, односно извршниот одбор чиј акт е поништен, укинат или изменет има право жалба на повисокиот орган на државната власт, односно на државната управа.

Член 73

Поверениците кои што раководат со одделењето, односно со отсекој, се одговорни за својата работа и за работата на нив потчинети им установи и претпријатија, како на својот извршни одбор така и на соодветниот повереник на повисокиот извршни одбор, на обласниот и главниот извршни одбор, односно на министерот на народната република.

Извршниот одбор има право да ги поништи, укине и измени незаконитите или неправилните решења на своите членови.

Член 74

Општо сојузните министерства на Владата на ФНРЈ општат со народните одбори и нивните органи преку владата на народната република, доколку не постоат нивни сопствени органи при народните одбори.

Сојузно-республиканските министерства на Владата на ФНРЈ општат со народните одбори и нивните органи преку соодветните сојузно-республикански министерства во народните републики.

Министерствата на народната република општат со народните одбори и нивните органи во автономната покраина односно автономната област преку главниот извршни одбор на автономната покраина и обласниот извршни одбор на автономната област.

Повисоките органи на државната власт и на државната управа општат со народните одбори и извршните одбори по правило преку непосредно понискиот орган.

Член 75

Извршниот одбор на понискиот народен одбор има право да ги обустави од извршуење решењата на одделењата од извршниот одбор на повисокиот народен одбор или на повереништвото на главниот извршни одбор на автономната покраина во случај да се тие навојат во очигледна и по општите интереси опасна противност со законите и наредбите на повисоките државни органи. Во сите овие случаи во рок од 24 сата мора да се извести органот чии акти се обуставуваат и повисокиот орган на државната управа, чие решење е конечно и обвезно.

Член 76

Окружниот односно обласниот народен одбор, народниот одбор на автономната област, народната скупштина на автономната покраина односно президиумот на народната скупштина на републиката има право да распушти секој понизок народен одбор и да разреши од должност поедини одборници ако нивната работа е во очигледна противност со уставот и законот.

Изборите за нови народни одбори имаат да се проведат најдоцна два месеца од денот на распуштањето одборот.

Повисокиот народен одбор, народниот одбор на автономната област, народната скупштина на автономната покраина односно президиумот на народна скупштина на републиката има право да го разреши извршниот одбор на секој понизок народен одбор и да го свика народниот одбор во ванредно заседание поради избор на нов извршни одбор, ако неговата работа е во очигледна противност со уставот и законот.

Во случај распуштање на народниот одбор и едновремено разрешување неговиот извршни одбор надлежниот орган може да постави до изборот на нов народен одбор нов извршни одбор и од редовите на членовите на распуштениот народен одбор.

Член 77

Правото на покренување постапка за поништување, укинување, измена или обуставување незаконитите и неправилните одлуки, наредби, напатствија и решења го имаат органите кои што се надлежни за

лоништуење, укинуење, измена или обуставуење, повисоките државни органи и граѓаните на Федеративната Народна Република Југославија.

Записниците, одлуките и наредбите на народниот одбор се доставуваат на повисокиот народен одбор односно на народната скупштина на автономната покраина, на президиумот на народната скупштина на републиката и на владата на народната република, а записниците и наредбите на извршниот одбор непосредно на повисокиот извршни одбор, односно на главниот извршни одбор на автономната покраина и на владата на народната република.

Членовите на непосредно повисоките народни одбори и на повисоките извршни одбори, делегатите на народната скупштина на автономната покраина, на президиумите на народните скупштини на републиките и на владите на народните републики имаат право да присуствуваат на седниците на пониските народни одбори и на пониските извршни одбори. Јавниот обвинител има право да учествува со право на советодавен глас на седниците на извршните одбори.

Член 78

Граѓаните поднесуваат свои претставки за поништуење, укинуење, измена или обуставуење одлуките, наредбите и решењата на народниот одбор односно на извршниот одбор непосредно на органот на државната власт или на државната управа кој што е надлежен за поништуење, укинуење, измена и обуставуење, или преку јавниот обвинител или преку оној орган против чиј акт се поднесува претставка.

Како странки граѓаните имаат право на приговор и право на жалба. Против решењето на повереникот странката улага приговор на извршниот одбор во случај ако решењата се донесени на основа наредбата и напатствието на извршниот одбор.

Во сите други случаи странките имаат право или да вложат приговор на извршниот одбор или да вложат жалба непосредно на повисокиот орган на државната управа. Против решењето на извршниот одбор по приговорот има незадоволената странка право на жалба само непосредно на повисокиот орган на државната управа.

Органите кои што ги поништуваат, укинуваат, мењаваат, односно обуставуваат одлуките, жалби, напатствија и решења на пониските органи или ги отфрдуваат приговорите и жалбите мораат своите решења да ги образложат.

Член 79

Сукобите за надлежноста помеѓу два народна одбора од истиот степен ги решава непосредно повисокиот народен одбор, народната скупштина на автономната покраина односно президиумот на народната скупштина на републиката.

Сукобите за надлежноста помеѓу извршните одбори од истиот степен ги решава нивниот непосредно повисок извршни одбор, главниот извршни одбор на автономната покраина, односно владата на народната република.

V ДЕЛ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РАБОТА

Член 80

Административната работа на извршните одбори и останатите органи на управата мора да биде ефикасна, брза и евтина и изведена со што помала работна сила и време.

Со општите работи на администрацијата кај сите народни одбори раководи секретарот.

Член 81

Водењето на административно-техничките работи во народните одбори е единствено. Само кај обласните, окружните и поедини градски народни одбори може да биде отстапуење од правилата на единствената администрација спрема решењето на владата на републиката.

Член 82

Претседателот, секретарот и поверениците се должни правилно да ја применуваат способноста и

стручната опрема на службениците и да соработуваат со нив.

Во одделената и отсеците на извршните одбори се организираат конференции на поверениците и референтите на кои што можат да се повикат и други стручњаци. Овие конференции се советодавни органи на поверениците.

Конференциите на стручњациите и референтите имаат право да го соопштат своето мислење на извршниот одбор во случај да не се слагаат со решењето што го донел повереникот.

Член 83

Во административната постапка странките мораат да бидат сослушани, а нивните изјави и барања кусо да се внесат во записник, доколку законот за посебни случаи не одреди инаку. Само во случај кога уредно повиканите странки не се одзиваат на позивот, постапката може да се спроведе во нивното отсуство.

За секое барање на странката мора да се донесе решение кое ги содржи прописите врз основа на кој тоа се донесе и образложение, особено во случај кога по барањето на странката не се удовољува. Решењето мора да содржи и упатуење на правото на жалба односно на приговор.

Жалбата односно приговорите се вложат, доколку тоа не е инаку одредено, во рок од осум дена од денот приемот на решењето.

Решењето по жалбата односно по приговорите мора да биде донесено, доколку не е инаку со закон одредено, најдоцна во рок од 30 дена.

Член 84

Извршните управни акти по правило ги извршува оној орган кој што го донел решењето во првиот степен.

Член 85

Поблиски одредби за администрација и внатрешно работење на извршните одбори и нивните органи и установи донесува владата на републиката.

Член 86

Секој народен одбор има свој службен назив. Службениот назив на народниот одбор го содржи степенот на одборот и името на административно-територијалната единица и седиштето на одборот.

Називот мора да биде на јазиките на поедини народни републики. Ако во административно-територијалната единица живеат национални малцинства, називот ќе гласи и на јазикот на тие национални малцинства.

На зградата на народниот одбор мора да биде истакната табла со грб на народната република и со името на народната република и со називот на народниот одбор.

Секој народен одбор има свој печат кој го содржи називот и седиштето на народниот одбор како и име и грб на народната република.

Член 87

Поблиски одредби за називите на народните одбори, формата и врстата на печатот и начин на нивната употреба ќе пропише законот на народната република.

VI ДЕЛ ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 88

Народните републики ќе донесат на основа и во рамките на овој закон свои закони за народните одбори, и тоа најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегуењето во сила на овој закон.

Член 89

До донесуење законот на народните републики за народните одбори ќе се применуваат соодветните одредби на овој закон во поглед на надлежноста, устројството, меѓусебните односи, административна работа и за работењето на народните одбори за целата територија на Федеративната Народна Република Југославија.

Член 90

Овој закон влегуе во сила на 30 дена од денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

25 мај 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина на
Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

289.

Врз основа членот 74 точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ прогласуе Закон за „Партизанската споменица 1941“, кој го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, а кој гласи

ЗАКОН

ЗА „ПАРТИЗАНСКАТА СПОМЕНИЦА 1941“

Член 1

„Партизанската споменица 1941“ е знак на државното признавање на организаторите на народното востание и на првоборците на народно-ослободителната борба за големи заслуги стекнати за делото на ослободуењето на нашите народи.

Член 2

„Партизанската споменица 1941“ се состои од две петокраки звезди, чиите краци меѓусебно се укрстуат. Помалата петокрака звезда е позлатена, со мазни површини и шпалачен раб. На долниот крај стои „1941“. Поголемата петокрака звезда е од сребро и нејзините краци се во форма на зраци, кои извираат од центрот на звездата, а се навогјат помеѓу краците на помалата звезда. На оваа звезда се навогја фигурата на борецот во патинирано сребро. Борецот во снажен покрет држи во левата рака знаме, а со десната рака го повикуе народот на борба. Големината на споменицата е 49 мм. во пречникот.

Член 3

Право на добивање и носење „Партизанска споменица 1941“ имаат сите оние:

а) кои во партизанските одреди стапиле 1941 година и се навогјале непрекидно во редовите на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, односно во Југословенската армија до свршетокот на војната;

б) кои 1941 година стапиле во партизанските одреди, а подоцна по задатокот добиен од раководството на народно-ослободителното движење упатени се на должност во војската на ослободената или окупираната територија, каде што непрекидно активно и организирано работеле за народно-ослободителното движење, било подоцна пак да стапиле во редовите на Југословенската армија или останале постојано извон од војската до свршетокот на војната;

в) кои 1941 година добиле специјални задатоци за работа во тилот на непријателот и вршејќи ги тие задатоци останале постојано во тилот на непријателот во оперативна и организирана работа до свршетокот на војната или стапиле во редовите на Југословенската армија;

г) наведените во точ. а), б) и в) на овој член, кои што борејќи се или извршуејќи ги задатоците биле уапсени или интернирани без своја волја и кривица, и во невозможност тоа ма на кој начин да го избегнат, па во затворот или интернацијата активно ја продолжиле борбата, после тоа повторно стапиле во редовите на Југословенската армија или по задатокот добиен од раководството на народно-

ослободителното движење ја продолжиле активно и организирано работата извон војската до свршетокот на војната.

Член 4

Немаат право на „Партизанска споменица 1941“ оние:

а) кои ја прекинале народно-ослободителната борба со своеволно напуштање партизанските одреди, Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, односно Југословенската армија било да се вратиле дома, дезертирале или се предале на непријателот, без оглед што стапиле во партизанските одреди 1941 година;

б) кои со своја кривица се заробени или се држале недостојно во затвор, во интернација или пред непријателот воопшто, без оглед што пред тоа или подоцна стапиле во единиците на Југословенската армија или активно работеле за народно-ослободителното движење.

Член 5

Носителите на „Партизанската споменица 1941“ имаат право на:

а) лекување за државен трошок во сите здравствени и хигиенски установи што се навогјаат во раците на државата или јавноправните тела;

б) годишен одмор од месец дена на државен трошок во сите државни санаториуми, бањи, летовалишта, зимски домови и слични установи;

в) првенство за добивање стипендија и други повластици за школување;

г) попуст од 50% за патување со железница, бродови, автобуси и со воздушни соопштенија во државна режија;

д) закопување за државен трошок.

Член 6

„Партизанската споменица 1941“ описана во членот 2 на овој закон ја заменуе досегашната споменица на исто име.

Министерството на народната одбрана при заменуењето ќе изврши и ревизија на сите досега издадени споменици сообразно со одредбите на овој закон.

Член 7

„Партизанската споменица 1941“ ја доделуе Министерот на народната одбрана.

Министерот на народната одбрана ќе издава на секој носител на „Партизанската споменица 1941“, книшка со лична фотографија, како доказ за правото на нејзиното носење.

Член 8

Лице кое што бесправно ја носи „Партизанската споменица 1941“, ќе одговара кривично.

Член 9

Се овластуе Министерот на народната одбрана да донесе поблиски одредби за извршување на овој закон.

Член 10

Овој Закон влегуе во сила осмиот ден по објавуењето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

Президиум на Народната скупштина на
Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

290.

Како Пензионирот фонд на работниците на Воено-техничкиот завод во Крагујевац не располага со парични средства за исплатување пензиите на работниците-пензионери од овој Фонд, Владата на ФНРЈ на својата седница од 5 мај 1946 година донесе

РЕШЕЊЕ**ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ПЕНЗИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ-ПЕНЗИОНЕРИ НА ВОЕНО-ТЕХНИЧКИОТ ЗАВОД ВО КРАГУЈЕВАЦ**

Почнувајќи од 1 мај 1946 година а до донесување Законот за социално осигурување, ќе се продолжи со исплатувањето пензиите на работниците-пензионери од Воено-техничкиот завод во Крагујевац на терет на државните средства.

5 мај 1946 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

291.

РЕШЕЊЕ**ЗА СТАВУВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕЊЕТО ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ПРОДАВАЧКА, КУПУАЧКА И ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ПОЛЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМЈИШТА, ШУМИ, ПОЛЕДЕЛСКИТЕ ЗГРАДИ И ОБЈЕКТИ**

Со Решењето на Министерството на внатрешните работи Каб. бр. 696/45 од 4 јули 1945 година, со оглед на тогаш претстојката аграрна реформа, забраната е до натамошна наредба секоја продавачка, купуачка и задолжување на поделелските земјишта, шуми и поделелските згради и објекти.

Бидејќи сега престанале причините кои го диктираше донесувањето на тоа Решење, оти во меѓувреме се донесени закони и други законски прописи за аграрната реформа, а самата аграрна реформа во главно е свршена или се наоѓа во завршна фаза, Министерот за внатрешните работи на ФНРЈ

решува:

Решењето на сојузното Министерство на внатрешните работи Каб. бр. 696/45 од 4 јули 1945 година еа забраната на продавачката, купуачката и задолжувањето на поделелските земјишта, шуми, поделелски згради и објекти да се стави вон сила.

Каб. бр. 611

16 мај 1946 година

Белград

Министер за внатрешните работи,
А. Ранкович, с. р.

292.

Врз основа чл. 32 во врска чл. 6 на Законот за уредување и работење на кредитниот систем, а по случај на соединувањето на Привредната банка на Војводина со Привредната банка на Србија, донесувам

РЕШЕЊЕ**ЗА ИЗМЕНА РЕШЕЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТКОВНАТА СЛУЖБА НА ПЛАКЌАЊЕ ПОМЕГУ СОЈУЗНИТЕ И ЗЕМСКИТЕ БАНКАРСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА СО ПОСРЕДУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ**

Во Решењето за пресметковната служба на плаќање помеѓу сојузните и земските банкарски претпријатија, со посредство на Народната банка на ФНРЈ VII бр. 2991 од 22 февруари 1946 година („Службен лист“ бр. 29 од 9 април 1946 година) се чинат следните измени:

1) се укинува пресметковното седиште на Народната банка во Нови Сад како надлежно пресметковно

седиште за Автономната покраина Војводина. Работите на пресметковното седиште на Народната банка во Нови Сад ги превзема седиштето на Народната банка во Белград.

2) Зборовите „Автономна покраина Војводина“ се бришат во текстот на Решењето.

3) Оваа измена на Решењето влегува во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“

VII бр. 8660

22 мај 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

293.

РЕШЕЊЕ**ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ПОМОКЈ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА КОИ ПЕНЗИЈАТА НЕ ИМ Е СТАВЕНА ВО ТЕЧАЈ И ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 1946 ГОДИНА КАКО И ЗА УСЛОВИТЕ НА ПОНАТАМОШНО ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПОМОКЈТА**

Врз основа чл. 22 Уредбата за установување правото на пензија и чл. 37 на Правилникот за извршување Уредбата за установување правото на пензија

решува:

Во смисла на чл. 37 на Правилникот за извршување Уредбата за установување правото на пензија, да се исплати помокј одредена од народните одбори по Одлуката на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 година и за месец јуни 1946 година на оние пензионери на кои пензијата по Уредбата за установување правото на пензија уште не им е ставена во тецај. Исплатата на оваа помокј ќе се изврши на ист начин како што е и до сега вршено, а во поглед на пресметувањето меѓу ново одредената пензија и оваа помокј ќе важи чл. 38 на Правилникот.

Исплатите благајна ќе ја запрат исплатата на помокјта кај крај на јуни 1946 година, а ќе ја продолжат исплатата на помокјта само на оние лица кои ќе донесат потврда оти поднеле молба со документи за одредување пензија односно помокј. И во овие случаи по регулираната пензија односно помокј во поглед на пресметувањето ќе важи чл. 38 на Правилникот.

Органите на министерствата на народните републики односно Главниот извршен одбор на Автономната покраина Војводина и Обласниот народен одбор на Косово и Метохија, надлежни за одредување пензија, ќе настојат до крај на мај 1946 година да се решат сите предмети на одредување пензијата. Доколку пак пензијата односно помокјта не може да биде одредена до крај на мај 1946 година, тие органи да поднесат молбата на издадат потврда оти молбата ја поднесил и оти решење за пензијата односно помокјта ќе биде донесено. Во случаи каде не постоат услови за право на пензија односно помокј по Уредбата за установување правото на пензија и на Правилникот за извршување оваа Уредба нема да се издаваат потврди. Во другата половина на месец јуни 1946 година ќе се извести Министерството на финансите на ФНРЈ (Одељење за дожавно сметководство) колкав е бројот на такви потврди издадени и да се означат причините зошто предметите не може да бидат свршени.

Во предметите кои се доставуваат на Контролното одељење во смисла на чл. 33 на Правилникот после 31 мај 1946 година ќе се назначува во актот оти потврдата е издадена. Контролното одељење овие потврди ќе ги издава по предметите предметни до крај на 31 мај 1946 година доколку се кај Одељењето несвршени.

Потврдите ќе се издаваат на поштенските дописници кои со пошта ќе се доставуваат на пензионерите по службена должност, а дописниците ќе се набавуваат на терет на кредитот за канцелариски потреби.

Ова Решење не се однесуе на самоуправниите пензионери во смисла на чл. 16 Финансискиот закон за 1946 година за кое што ќе решуваат народните републики во својата надлежност.

П бр. 38606
18 мај 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

294.

Врз основа чл. 22 Уредбата за установување правата на пензија издавам

Т О Л К У Е Њ Е

ЗА ПРАВОТО НА ПОМОКЈ НА ВДОВИЦИТЕ КОИ ИМАЛЕ ОДРЕДЕНА ПЕНЗИЈА ПА ЗА ИСТАТА НЕ ГИ ИСПОЛНУАТ УСЛОВИТЕ

По точ. 4 чл. 21 на Правилникот за извршување Уредбата за установување правото на пензија имаат право на помокј под условите чл. 11, 12 и 15 на Правилникот оние фамилии кои по пораните прописи имале право на пензија па за одредување истата не ги исполнуваат условите од ставот прв на чл. 8 Уредбата. По оваа одредба може да се одреди помокј на вдовиците кои после премажуењето повторно станале вдовици па спрема тогај важејќите прописи се вратиле на пензијата по првиот маж и ја уживале до влегуењето во сила на Уредбата за установување правото на пензија.

П бр. 36349
14 мај 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

У К А З

Президиумот на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, а врз основа членот 74 точка 13 Уставот на ФНРЈ, решува да се Сава Косанович ослободи од должноста на Министер за информации и именуе за Министер без ресор на Владата на ФНРЈ.

У.бр. 281
25 мај 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,
М. Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМ

на Народната скупштина на Федеративна
Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Министерскиот совет и Министерот на народната одбрана, Маршалот на Југославија Јосипа Броз-Тита

р е ш и л:

да се за умешност во командување, остварување братство и единство помеѓу нашите народи и народна заслуга за народ одликуваат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД:

пуковник Опсеница Т. Стеван;
потпуковник Спасић С. Бранко.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

потпуковници: Биљановић М. Војислав, Филиповић С. Сафет, Капиќић М. Јован и Вулетић Б. Мијат;
мајори: Брајник Х. Еди и Ковачевић Н. Митар-Мујо.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

мајор Бајић Т. Урош.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

потпуковник Бајковић Ј. Филип;
мајори: Батиница Д. Душан, Белошевић М. Мирко, Цанковић Р. Милош, Чопорда М. Светозар, Дамјановић Д. Петар, Дивац Ј. Драгутин, Ђурашевић Ђ. Војислав, Гаговић М. Милун, Грковић Б. Јовица, Гвардиол Ш. Анте, Карапанца С. Бранко, Кличковић С. Никола, Краљевић С. Ђоко, Лончар М. Никола, Ливада И. Симо, Марчетић С. Миле, Марић Ј. Петар, Мариќић П. Владимир, Маринковић М. Марко, Милатовић М. Вељко, Митровић Ј. Саво, Мраковић П. Милан, Мушкиќић Ј. Петар, Никитовић Ј. Миленко, Николиќ Ј. Милош, Половина В. Дмитар, Прелевић С. Раде, Радовић Б. Ђукан, Ракочевић М. Новица, Репац С. Илија, Репац С. Раде, Роговић Д. Живко, Сибиновић Б. Момчило, Шофранец Б. Никола, Шућур А. Анте, Тодоровић М. Михајло, Тојаджић Ђ. Милан, Топлак Р. Фердинанд, Угарковић Д. Дане, Вучинић В. Лука, Вујковић Ј. Дамјан, Зимонја М. Милан и Змајић И. Јосип;

капетани: Алагић М. Слободан, Ангулов Н. Борис, Балаш Ј. Славко, Бојанић Ж. Светозар, Божић Н. Миле, Бралић В. Мирко, Бућа Ј. Берислав, Булаић Ђ. Данило, Царевић П. Стево, Црнић А. Јосип, Чанади В. Зорко, Докмановић И. Стево, Дошковић А. Велибор, Дреџун Н. Јоко, Лукић П. Богдан, Фрковић Н. Мирко, Фуца Д. Данко, Фурдек Ф. Јанко, Галић Л. Драго, Грахо М. Иван, Гржиќић И. Иван, Гвока И. Ђуро, Хајдуковић С. Милан, Јаковљевић П. Ђуро, Кнежевић И. Иван, Кнежевић Т. Љубо, Ковачевић М. Саво, Куловић Стево, Лабус Ђ. Игнатије, Лалић Т. Урош, Лековић С. Ђорђе, Луќић Ф. Звонко, Лукач Н. Јанко, Мачешић С. Михајло, Мајсторовић М. Милан, Марев Ђ. Никола, Мариани Ј. Круно, Милић-Јурић С. Добрица, Милачић М. Перо, Невесињац Д. Назиф, Новаковић Р. Бранко, Новковић Ј. Мане, Орлов М. Мирослав, Посарић В. Виктор, Поткоњак Ђ. Марко, Раделић Т. Душан, Радивојевић С. Петар, Симић Б. Душан, Струњаш С. Драгутин, Тасовац Н. Милорад, Тркулић А. Маринко, Томац Л. Ладислав, Томшић Ш. Драго, Тркуља В. Мито, Вејиновић И. Петар, Влаисављевић Р. Славко, Војновић М. Милић, Војновић Ј. Никола, Врачар С. Душан, Вујчић А. Игњо, Вукотић Ђ. Срђан, Вуксановић Р. Чедомир, Вулић М. Војин, Вурдеља Ратко, Зорић Ј. Душан, Зорић Ј. Анте и Зубић Ј. Перо;

поручници: Богуновић Ј. Перо, Церјан С. Стјепан, Цвијановић Т. Илија, Ђурувија Н. Тоде, Дедић Ј. Јосип, Деспот М. Гојко, Димјашевић Ф. Иво, Димитрашиновић С. Петар, Драгаш Н. Бранко, Дујановић Н. Стево, Ђаќић С. Илија, Ђукић Ј. Митар, Ђурашиновић Ђ. Драгољуб, Гардашевић Г. Божо, Худолетњак М. Мато, Јаќиќић Д. Јован, Јањанин В. Никола, Јевић Ј. Михајло, Јуришић П. Никола, Јурковић М. Светозар, Калуѓеровић Р. Душан, Канбер С. Милош, Коичар Ђ. Бошко, Корица Ј. Милан, Косановић П. Јован, Косановић С. Сава, Кавачевић И. Љубо, Лежанић М. Богдан, Лолић П. Алекса, Лончар Ђ. Драган, Мајдов В. Душан, Мајерић М. Јурица, Малобабић Ј. Петар, Малојчић М. Петар, Манојловић М. Ђуро, Матешић Т. Томо, Матковић В. Вјекослав, Мрћеновић И. Драгић, Мркоњић Ј. Милан, Мрша М. Анте, Нишевић Ђ. Бранко, Олујић Л. Лазар, Опачић Р. Ђуро, Орешћанин М. Светозар, Пајић П. Стеван, Павић Р. Нишо, Половина С. Никола, Пољак М. Дра-

го, Поповић С. Мишић, Повић И. Душан, Пуач С. Светозар, Радаковић Ђ. Петар, Радаковић М. Стеван, Радаковић Ј. Никола, Ратковић М. Мићо, Родић П. Душан, Рогановић В. Перо, Рошић И. Антон, Самарџија С. Јанко, Савић Ш. Симо, Савић Р. Миле, Селак М. Милош, Сладојевић Л. Анте, Смољановић Н. Никола, Станић Д. Богдан, Станковић Р. Бранко, Старчевић М. Светозар, Свилар В. Душан, Шегарчић В. Вук, Тачковић М. Станко, Томић М. Никола, Угарковић Ф. Војислав, Војводић Н. Петар, Врбица В. Мило, Вујачић А. Божо, Вукић Ђ. Драго и Зеи М. Ђуро;

помоћ, политком, батаљона Гајсвић М. Десанка; потпоручници: Богичевић М. Душан, Бућан М. Милан, Цревар М. Вељко, Цвитан Л. Стипе, Чабер С. Ахмед, Ђурашевић М. Лука, Јелушић Р. Савић, Лазендић Ј. Јово, Марковић В. Миле, Мишчевић М. Милан, Омановић М. Мехмед, Радић В. Љубо, Шинчек И. Славко, Татар В. Јован, Топић М. Бранко и Влаховић В. Стјепан;

заставници: Бајић Симо, Брајник-Хофлек Зденка, Лончар М. Јово, Медле Ф. Ева и Жугић В. Милица; ст. водник Цумбо Т. Милан;

Бенко Ј. Владимир, Булат Р. Бранко, Бурић В. Даница, Дурутовић О. Василије, Гојак И. Мијо, Хумо С. Енвер, Отавник А. Леон, Пирц З. Звонимир, Регнер С. Борис, Самбол С. Стјепан, Шћепановић Р. Мико, Шкарчић Ј. Стјепан, Вежа А. Бранко, Вујачић Ј. Јефто и Вукадиновић П. Миле.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајори: Бајић Т. Урош, Перовић И. Ђорђе, Вукић Ђ. Милан и Пекић-Делић Дрина.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

потпуковник Блага С. Ђуро; мајори: Буњевац Ј. Гајо, Дамјановић Н. Урош, Гавриловић И. Влајко, Миљуш С. Дане, Станковић П. Мићо, Станојевић П. Душан, Вукић Ј. Љубомир и Зупанић Ф. Звонимир;

капетани: Бартовчак Б. Андрија, Бјелић Р. Владе, Благојевић Ј. Славко, Блануша Ђ. Мирко, Брајовић С. Михаило, Букарица Г. Душан, Бурсац С. Јово, Чубровић Р. Милош, Чуић Р. Ђуро, Дивјакиња С. Стојан, Ђујић Т. Тодор, Ђуровић М. Бидо, Говић А. Радомир, Грдан А. Јосип, Ивановић М. Данило, Јаковљевић П. Ђуро, Каштела Ф. Јосип, Ковач М. Петар, Ковачевић В. Бранко, Ковачевић Ј. Милан, Лаић С. Миле, Ливада Н. Паво, Локас М. Анте, Ловрен П. Бранко, Мамула Ј. Божо, Микулић Ј. Полдо, Мирковић П. Славко, Мишћевић П. Симо, Новак Ј. Фрањо, Новак И. Јерко, Новаковић П. Саво, Ојданић М. Михаило, Поповић Н. Војислав, Поповић Ј. Вељко, Поткрајц Н. Нинко, Радић Н. Јово, Робић В. Никола, Синобад П. Бранко, Сетко Д. Едуард, Ступар Д. Дмитар, Шево П. Драгија, Шкорић С. Бранко, Шкоберне Ф. Франц, Томасевић Лука, Видичек С. Владимир, Вранић В. Ратомир и Вуковић М. Радојина;

начелник штаба бригаде Невајда К. Станко; поручници: Бацковић М. Владо, Банићевић П. Василь, Бањац П. Давид, Богојевић М. Никола, Булаић П. Митар, Црногорац И. Марко, Челевић М. Лука, Чолаковић Ј. Владо, Гардашевић Г. Божо, Његић Л. Лука, Калуђеровић Р. Душан, Калуђеровић Т. Вељко, Кнежевић М. Дане, Корица С. Томо, Лазић П. Милош, Ловре О. Саво, Медић Д. Бошко, Миљановић Н. Саво, Мусић Г. Миливоје, Одаловић Ђ. Пеко, Пешун Ф. Ивица, Поповић А. Владимир, Радаковић М. Стеван, Симић Н. Андрија, Скорупан И. Славо, Стрјоин А. Иван, Тесла М. Саво, Тојачић Ђ. Петар, Тонтић С. Јово, Важић И. Раде, Врбица С. Коста и Живковић М. Душан;

командир чете Ђвратић Стојан; потпоручници: Дражић И. Милан, Мандић Н. Благоје, Марковић И. Перо, Пажин П. Светозар, Раца

М. Лука, Торбарина А. Иван и Жижич И. Ђорђија; заставници: Чубрило П. Милан, Ињац Р. Филип и Лончар М. Јово;

Алуга Г. Јанко, Булић Р. Душан, Ђировић Р. Драгољуб, Лакић Б. Милорад, Павличич Н. Миливоје, Перуновић П. Велизар и Вујовић К. Михаило.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБОСТ:

потпуковници: Бајковић Ј. Филип, Биљановић М. Војислав, Дакић М. Максo, Филиповић С. Сафет, Спасић С. Бранко и Вулетић Б. Мијат;

мајори: Билан М. Стјепан, Брајник Х. Еди, Гаговић М. Милан, Ковачевић Н. Митар-Мујо, Мраковић П. Милан, Перовић И. Ђорђе, Половина В. Дмитар, Вучинић В. Лука, Вуковић Ш. Максим и Вукић Ђ. Милан;

капетани: Бралић Б. Мирко, Драшковић Н. Душан, Галић Ј. Драго, Јанковић И. Богољуб, Симић Б. Душан, Томшић Ш. Драго и Вукановић С. Љубиша;

поручници: Булат Р. Бранко, Драгаш Н. Бранко, Гечевски П. Глигор, Илинчић Илија, Јивчевић С. Недељко, Калезић Т. Милутин, Кошир Л. Теодор, Марковић М. Лука, Николић Ј. Саво, Перутовић М. Петар, Солар М. Станко, Томазовић Ђ. Бранко, Видић А. Владимир, Бучкић Т. Велибор и Зоговић Р. Добрашин;

потпоручници: Дамјановић П. Страшимир, Јојић Р. Живко, Кљајић Б. Душан, Митровић-Карановић Ђ. Мира, Пасета И. Франц-Максо, Пукс В. Мирјана, Ракић Л. Смиља и Теслић М. Марица;

заставници: Хафизовић М. Мухамед, Медле П. Ева, Борача П. Стојан и Зрилић С. Бранко;

ст. водници: Михајловић С. Раде, Поповић Р. Милка, Рајачић М. Илија, Содник А. Душан, Томашевић И. Јованка и Тркуља М. Мале;

Даниловић Љ. Босиљка, Којић Д. Мирко, Кујовић Б. Бранко, Лончар М. Дара-Таталовић, Ставник А. Леон, Перовић М. Митар, Седлички М. Власта, Шишка И. Јоже, Вујачић Ј. Јефто, Вукадиновић П. Миле, Вукадиновић Ж. Миливоје и Зорић Ј. Стево.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД

мајори: Арнаутовић М. Исмет, Дудуковић М. Дмитар и Ковачевић В. Јосо;

капетани: Анђелковић В. Радојко, Беровић Ф. Дане, Блануша Ђ. Мирко, Блажевић В. Дане, Брезиновић С. Стојан, Чуић Р. Ђуро, Девчић Н. Јуре, Деветак П. Бошко, Драшковић Н. Душан, Дудуковић М. Раде, Ђермановић Л. Симеун, Ђорђевић И. Војислав, Фурић А. Херман, Ивановић Р. Видоје, Јаковић Н. Ђуро Јарић, Ј. Саво, Крстајић М. Вељко, Лопичић Ђ. Стево, Ловрић Л. Миле, Лукић М. Мирко, Мајић Ј. Стеван, Милатић Ј. Божидар, Нинковић С. Петар, Пађен В. Марцељ, Пенђер Д. Петар, Пушеља П. Драго, Радовић Р. Настадин, Росандић П. Анте, Савић Д. Никола, Соболовић С. Душан, Тица Б. Миладин, Турковић Р. Рагиб, Урсић М. Роман, Варговић М. Стјепан, Бербошек Р. Паво, Влатковић И. Вице, Вратинић М. Марко, Вујовић В. Перо, Заклан М. Спасе, Заилац С. Стево, Жарић Н. Михаило и Живановић С. Живорад;

поручници: Басарић Л. Љубан, Берберовић А. Есад, Бешић Д. Зијо, Бјелос Ј. Раде, Бркић А. Томо, Буквић Н. Живко, Булат Н. Марко, Џуровић Н. Владимир, Цвијовић Р. Жарко, Думић С. Никола, Гечевски П. Глигор, Илинчић Илија, Јоргић М. Бранко, Јовановић Ђ. Милосав, Кнежевић М. Дане, Кривокалић Л. Вујадин, Куленовић С. Ахмет, Купрешанин С. Ђуро, Лацмановић М. Милосав, Лалићевић С. Богдан, Мајсец С. Берислав, Маринковић И. Раде, Меворџ Ј. Јаков, Милвић М. Ахмет, Мраковић М. Станко, Орлић Ј. Петар, Острогонац Љ. Јосип, Петрић Ј. Милан, Перков Ш. Фране, Петричевић Н. Ди-

митрије, Петровић К. Тони, Пирјаќ М. Шпиро, Почуча Ј. Милош, Попић О. Душан, Попивоџа С. Спасоје, Радеќа Д. Никола, Радић Г. Милан, Радојевић Р. Вељко, Радовић Р. Рашко, Радуловић И. Бошко, Рестех М. Мартин, Сакић М. Ђуро, Шакић Ј. Васо, Шекић Е. Акиф, Шкопореџец Горазд, Шкулетић М. Ново, Томазовић Ђ. Бранко, Томазовић Ј. Душан, Торбица В. Лазо, Војновић С. Сава, Војводић С. Душан, Вучинић М. Бошко, Вукичевић Ј. Радомир, Затеќало Д. Бранко и Зечевић Г. Војин;

командир чете Радошевић О. Ранко;

потпоручници: Билић Ј. Мирко, Дамјановић П. Страшимир, Дејановић Б. Никола, Дробњаќ С. Илија, Ђапа М. Милан, Ђекић Н. Бошко, Ивановић П. Марко, Ивичевић С. Неђељко, Јојић Р. Живко, Кокот М. Никола, Лемајић М. Јово, Липотак О. Зухдија, Малинић Владимир, Марохић И. Иван, Мићуновић О. Милка, Мисковић М. Ђуро, Мраовић А. Никола, Нешић К. Михајло, Пасета И. Франц-Максо, Пенић М. Стојан, Перков Ј. Јосо, Перовић Р. Божо, Радеќа М. Миланко, Стагличић И. Среќко, Теслаћ М. Марица, Тишма Ђ. Јован, Тодоровић Т. Гајо, Тробоц Ф. Иван, Војновић М. Никола, Вучинић Р. Милосав, Вучуровић С. Обрад, Зорица С. Иван и Жижић М. Богдан;

заставници: Џикојевић М. Тонќа, Цуцулић Т. Никола, Ђосовић Р. Миле, Дражић Н. Петар, Франклин Г. Леон, Глеѓа М. Петар, Гостимир С. Станко, Граховић М. Петар, Хафизовић М. Мухамед, Јурић Ј. Миле, Каварбашић М. Милка, Кричковић С. Бранко, Крстајић М. Милева, Латиновић М. Јевто, Лугарић Ј. Албин, Малбаша М. Миле, Маринчић Ј. Станко, Медвед Ђ. Паула, Мићетић А. Фрањо, Милетић А. Бошко, Морача П. Стојан, Павић А. Мирослав, Радаковић С. Петар, Радосављевић Р. Вељко, Рисовић Ј. Недељко, Таталовић Ј. Милка, Видас Ј. Маријан, Вујновић З. Милош и Зрилић С. Бранко;

ст. водници: Баштић С. Саво, Црленица А. Стево, Дрча С. Јово, Јеросимић М. Станко, Кукић Г. Раде, Кунић Т. Никола, Мармут Б. Петар, Михаиловић С. Раде, Мијачиќа М. Никола, Петровић Ш. Душан, Плавић Обрад, Рокнић Ђ. Божидар, Савић М. Мирко, Содник А. Душан, Шево С. Дренка, Томашевић И. Јованка, Труќуља М. Мане, Троскот Н. Божо и Вукас В. Бранко;

водници: Јукић А. Иво и Косановић Н. Никола;
мл. водници: Стојшиќ Ј. Тодор и Вуконић М. Божидар;

десетари: Курсар Н. Вељко и Зимоњић Ј. Митар; Алексић Д. Војислав, Бабић Ј. Јован, Баџић М. Бранко, Безар П. Станоје, Боснар Д. Стјепан, Бренк Ф. Ана, Бубле И. Ана, Булајић Миле, Церовић М. Даринка, Цулић Д. Љубица, Чупић С. Радослав, Чворовић П. Бајо, Ђилић С. Љубомир, Дивић М. Никола, Ђуришић-Вучић Михајло, Фабрис В. Мира, Фатовић Г. Светка, Фетко И. Васо, Габелић Ј. Анђелка, Глумац В. Милорад, Горијан А. Маријан, Говорчин М. Рузарќа, Гризданић С. Милан, Грубежић Ј. Лазо, Грубишић И. Дара, Гушић П. Љубомир, Хочевар Ф. Зора, Ивановић С. Милорад, Јефтић М. Владан, Јоџић Ђ. Велимир, Јовановић М. Слободан, Јововић М. Штепан, Караќа А. Васко, Катић И. Маријан, Кнежевић И. Саво, Којић Д. Мирко, Комарина-Костуѓица Х. Несиба, Косић Љубо, Крунић И. Мартин, Куќољ Ј. Милутин, Лончар-Таталовић М. Дара, Лончар С. Петар, Љубић Ш. Нева, Мандић Р. Милена, Марчев Ш. Блаженка, Марковић Н. Божидар, Матов Ј. Милан, Мијајловић В. Милан, Милачић Н. Милун, Млинар М. Раде, Ненадић Д. Милица, Николић П. Нићифор, Нововић М. Ново, Пашковић С. Иван, Перан П. Срећко, Перица М. Анте, Перин Ј. Ружица, Пегернел Е. Татјана, Пиале Н. Стево, Подбершчек М. Цвета, Пукс В. Мирјана, Ракић П. Тонќа, Родић С. Јела, Рожић Ш. Катица, Сантини-Дуплачић В. Јелќа, Селај А. Хилда, Седлар А. Нада, Сед-

леќки М. Власта, Ссартић Н. Милан, Собол Ј. Иван, Стаменковић Ј. Стојан, Станојевић Ђ. Станимир, Стефановић Д. Милан, Стојановић М. Растислав, Стрика П. Марица, Шакан Ђ. Милош, Шарин Н. Јосип, Шеат Ј. Давор, Шмићевић П. Марија, Шишка И. Јоже, Шокчевић Н. Славо, Шверинић Ј. Зорка, Томић С. Вјера, Томић А. Фаниќа, Трифуновић П. Загорќа, Видовић Ј. Лазар, Вучуровић Т. Митар, Вујновић С. Маринка, Вуќајловић Н. Вјера, Мише Б. Кајо, Вукмановић Р. Радинќа, Задник Ј. Маријан, Здењар Ханрик-Франц, Злендић Ј. Данќа, Зорић Ј. Стево, Жилић М. Милош и Мићковић Р. Вељко.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Радовић Ђ. Бошко;
заставник Коварбашић М. Милка;
ст. водници: Ђуришић В. Михајло и Шарин Н. Јосип;
водник Станојевић Ђ. Станимир;
Бакрач Ј. Антон, Ђосић М. Здравко, Малан Ђ. Милош и Зец Д. Ранко.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

Пекић-Делић Дрина

Бр. 61
19 фебруари 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
др. Иван Рибар с. р.

ПРЕЗИДИЈУМ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлогот на Претседателот на Министерскиот совет и Министерот на народната одбрана, Маршалот на Југославија Јосипа Броз-Тита

р е ш и л:

да се за осведочена храброст и нарочни заслуги за народ во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајор Андрејевиќ Илија;
капетани: Игновски Павле и Лакић Мирко.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

потпуковници: Хаџимуртевић Е. Халил, Латас Данило и Згоњанин Жарко;
мајор Стефановић Вељко;
капетани: Гајић Будимир, Стејић Димитрије, Стојановић Миладин и Тодоровски Јанко;
поручник Милачић Миладин;
потпоручник Језерац Антун;
Достанић Милорад и Тодоровић Радомир.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

мајор Стефановић Вељко;
капетани: Јововић Данило, Коленц Вешеслав, Лутовац Мијомир и Вујишић Александар;
поручници: Долер Фриц, Лазић Мато, Пуцина Марко и Словенц Јоже;
потпоручник Омахен Алојзи;
ст. водник Булат Вељко;
Бубања Бошко и Раќковић Владо.

Бр. 66
22 фебруари 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА II ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАНА НА 17 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот на Векјето на народите Јосип Видмар.

Секретар на Векјето на народите Михаило Грбич. Претседателот на Векјето на народите Јосип Видмар ја отвора II заедничка седница во 16.40 саатот.

Прочитаниот записник од I заедничка седница Народната скупштина го прими без забелешка.

Се прејдуе на дневен ред: продолжување претресот во начело по предлогот на Општиот закон за народните одбори.

Зборува: Јаков Блажевич „за“, Добросав Томашевич „за“, Зоран Полич „за“ и Никола Минчев „за“, па претседавајќиот Јосип Видмар во 18.15 саатот одредуе одмор од 15 минути.

После одморот зборува: Хајро Капетановиќ „за“, др. Обрен Благојевиќ „за“ и Петар Стамболич „за“, па претседателот на Векјето на народите Јосип Видмар со пристанок на Скупштината ја заклучуе седницата во 20.15 саатот, а идната ја закажуе за 18 мај 1946 година во 16 саат со дневен ред:

продолжување претресот во начело на предлогот на Општиот закон за народните одбори.

17 мај 1946 година
Белград

Претседател
на Сојузното векје,
Владимир Симич, с. р.

Секретар,
М. Грбич, с. р.

ЗАПИСНИК

НА III ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 18 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот на Сојузното векје Владимир Симич.

Секретар на Сојузното векје Љубчо Арсов. Претседателот на Сојузното векје Владимир Симич ја отвора III заедничка седница на обата дома во 16,20 саатот.

Прочитаниот записник од II заедничка седница Народната скупштина го прими без забелешка.

Се прејдуе на дневниот ред: продолжување претресот во начело предлогот на Општиот закон за народните одбори.

Претседавајќиот Владимир Симич објавуе да е листата на говорниците по овој законски предлог исцрпена, но не е заклучена и ги повикуе народните пратеници ако некој желае да зборуе да се јави за реч.

Како никој не се јавил за реч претседателот на Сојузното векје Владимир Симич објавуе да начелниот претрес за предлогот на Општиот закон за народните одбори е довршен, па ја заклучуе седницата во 16,25 саатот и објавуе да домовите ќе ги закажат своите седници во рок од 15 минути со дневен ред: гласање во начело и претрес во предности предлогот на Општиот закон за народните одбори.

18 мај 1946 година
Белград

Поглупетседател на Векјето на народите,
Бождар Масларич, с. р.

Секретар,
Љубчо Арсов, с. р.

ЗАПИСНИК

НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 20 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Владимир Симич. Секретар Воја Лекович.

Претседателот Владимир Симич го отвора IV редовен состанок во 16,20 саатот.

Прочитаниот записник на III редовен состанок Векјето го прими без забелешки.

Се соопштуе и упатуе на Мандантно-имунитетскиот одбор на понатамошната законска постапка актот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ бр. 5350 за замена поради отсутноста на долго време на народните пратеници на Сојузното Векје Илија Дошен и Марка Перичин.

Се соопштуе предлогот на Законот на Министерот за надворешните работи за Договор за пријателство, взаемна помоќ и саработуачка во мирот помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Чехословачка Република, заклучен во Белград на 9 мај 1946 година.

Претседателот соопштуе оти овој предлог на Законот се печати и штом ќе биде отпечатен ќе се раздели на народните пратеници како би можол да се стави на дневен ред.

Сите прочитани молби и жалби се упатуат на Одборот за молби и жалби.

Се соопштуат молбите за отсуства на народните пратеници и по предлог на претседателот на Векјето се одобруе на Митра Ковачевиќ 5 дена, на Миљивоја Стефановиќ 10 дена и на Тоне Фајфар 5 дена отсуство.

По предлог на претседателот Векјето едногласно одлучуе денешниот дневен ред да се дополни уште со две точки и како втора точка на денешниот дневен ред да се стави претрес предлогот на Законот за амнестија шумските кривици, а како трета точка претрес предлогот на Законот за продолжување меничките и чековните рокови.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред продолжување претресот во поединостите на предлогот за Општиот закон за народните одбори.

Како кај Делот III од членот 48 на натамо, кај Деловите IV, V и VI никој не се пријавил за реч Векјето, гласаќи со дигање рака едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и по предлогот на Владата на ФНРЈ, а по пристанокот на известителот на Законодавниот одбор ги чини следните измени и дополнуења:

сите членови почнуејќи од пораниот член 48 ја мењаат својата нумерација за два нагоре.

Во стариот член 48 кои постануе член 50 во првиот став на место зборовите во заграда „(местата)“ да се стави „(гратчињата, трговиштата)“.

Во стариот член 49 кои постануе член 51 последниот став се мењава и гласи:

„со соборот раководи претседателството кое што го избира соборот на избирачите“.

Во стариот член 51 кој постануе член 53 во втората реченица после зборовите „незаконити“ место сврзникот „и“ се става сврзникот „или“.

Во стариот член 53 кој постануе член 55 вториот став на овој член постануе последан став, а сегашните ставови три и четири постануат став втори односно став трети.

Во стариот член 54 кои постануе член 56 првата реченица на четвртиот став се мењава и гласи: „Повисокиот извршни одбор може по предлог на понискиот извршни одбор привремено да оддалечи од служба член на понискиот извршни одбор во случај

кога неговото понатамошно останување би било противно на утледот и интересот на службата”.

Во стариот член 55 кој постануе член 57 ставот втори се брише.

Во стариот член 56 кој постануе член 58 во последниот став на место зборовите „или на уобичаен пристапачен начин“ да се стави „и на друг уобичаен начин“.

Во стариот член 66 кој постануе член 68 во првиот став на место зборовите „и повисокиот народен одбор“ да се стави „и повисоките извршни одбори“.

Во стариот член 57 кој постануе член 69 во првиот став втор ред на место зборовите „месни“ треба да се стави „локални“.

Во стариот член 69 кој постануе член 71 во ставот втор на место зборовите „пониските народни одбори“ да се стави „пониски извршни одбори“.

Во стариот член 70 кој постануе член 72 во ставот прв петиот ред после зборовите „незаконити“ место сврзникот „и“ да се стави „или“.

Во ставот втори четвртиот ред после зборовите „незаконити“ место сврзникот „и“ да се стави „или“.

Во четвртиот став на четвртиот ред после зборовите „незаконити“ место сврзникот „и“ да се стави „или“.

Во стариот член 71 кој постануе член 73 во ставот 2 после зборовите „незаконита“ место сврзникот „и“ да се стави „или“.

Во стариот член 74 кој постануе член 76 на крајот на третиот став се става запирка и додава: „ако е неговата работа во очигледна супротност со уставот и законот“.

По ова се пристапуе на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање Претседателот Владимир Симич објавуе да гласале сосема 275 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Општиот закон за народните одбори во Сојузното веќе е конечно усвоен, и во смисла на членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното Веќе ке биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Пред прејдуење на другите точки од дневниот ред претседателот Владимир Симич дава кус одмор.

После одморот седницата е наставена во 17,56 саатот.

Се соопштуе актот на Векјето на народите со кој во смисла членот 63 Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето на народите го доставуе на Сојузното веќе на решавање дефинитивниот текст предлогот на Општиот закон за народните одбори онака, како е усвоен во Векјето на народите.

Претседателот соопштуе да решавањето за овој предлог ке се стави на дневен ред кога Векјето ке донесе одлука за това.

Претседателот понатамо соопштуе да Министерот на правосуднието на Сојузната влада го известил претседателството на Сојузното веќе, за што расправата за предлогот на Законот за амнестија шумските кривници и за предлог на Законот за продолжување меничните и чековните рокови ке го застапуе помоќникот на Министерот др. Владимир Калембер, кој што по потреба ке дава нужни објаснуења во врска со овие законски предлози.

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред претрес предлогот на Законот за амнестија шумските кривници.

Како известителот на Законодавниот одбор Михаил Гјурович го прочита и образложи одборскиот извештај претседателот отвора начелен претрес.

Зборуеше Гојко Гајич „за“ на Векјето гласајќи со дигање рака едногласно го усвои овој Законски предлог во начело.

Се прејдуе на претрес во поединости.

Како никој не се јавил за реч, Векјето, гласајќи со дигање рака, едногласно ги усвои сите пет членови на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и по предлогот на Владата на ФНРЈ, а по пристапањето на одборскиот известител го направи следното дополнување: во членот три на крајот после зборовите „на окружниот суд“ се додава „во рок од 15 дена по приемот одлуката на околинскиот суд“.

По ова се пристапуе на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот Владимир Симич соопштуе: да гласале сосема 289 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за амнестија шумските кривници во Сојузното веќе е конечно усвоен, и во смисла на членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното веќе ке биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Се прејдуе на третата точка на дневниот ред претрес предлогот на Законот за продолжување меничните и чековните рокови.

Како известителот на Законодавниот одбор др. Макс Шнудерл го прочита и образложи одборскиот извештај, Векјето, гласајќи со дигање рака едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се пристапуе на претрес во поединости.

Како никој не се пријавил за реч, Векјето, гласајќи со дигање рака, едногласно ги усвои сите четири члена на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, па се пристапуе на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот Владимир Симич објавуе да гласале вкупно 284 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за продолжување меничните и чековните рокови во Сојузното веќе е конечно усвоен, и во смисла на членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот ке биде упатен на Векјето на народите на решавање.

По ова претседателот Владимир Симич предлага на Векјето дневен ред за идната седница што Векјето едногласно го усвои, па го соопштуе актот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ упатен на претседателот на Сојузното веќе, кој гласи:

„Се известуе да Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија ке свика за 21 мај 1946 година заедничка седница на Сојузното веќе и Векјето на народите со дневен ред: претрес предлогот на Законот за Договор за пријателство, взаемна помоќ и соработуачка во мирот помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Чехословачка Република.“

Молиме ова да се достави на членовите од Вашето Веќе на првата седница“.

Претседателот Владимир Симич соопштуе да заедничката седница на обата дома според споразумот со потпретседателот на Векјето на народите ке биде утре во 11 саатот, па ја заклучуе седницата на Сојузното веќе и објавуе да идната седница ке ја закаже писмено со дневен ред:

- 1) решавање за предлогот на Векјето за Општиот закон за народните одбори;
- 2) претрес предлогот на Законот за воените инвалити;
- 3) претрес предлогот на Законот за „Партизанската споменица 1941“;
- 4) претрес предлогот на Законот за легализација исправите во меѓународните соопштенија.

Седницата је заклучена во 19,15 саатот.

20 мај 1946 година.

Белград

Секретар,
Воја Лекович, с. р.

Претседател,
Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАННИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 20 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал потпретседателот Божидар Масларич
Секретар Михаило Грбич.

Претседавајќиот Масларич го отвора IV редовен состанок во 13.15 саатот.

Прочитаниот записник на III редовен состанок Векјето го прими со забелешка на Александра Стојанович оти известилецот на Законодавниот одбор не се сложил со неговиот амандман поднесен по чл. 38 предлогот на Општиот закон за народните одбори и да на предлог на известилецот на Законодавниот одбор, а не на Владиниот повереник. Векјето го усвоило членот 38 по одборскиот извештај.

Народниот пратеник Саво Оровиќ констатира оти од седницата на Векјето отсуствува голем број народни пратеници и смета оти треба строго да се придржува на Пословникот спроти пратениците кои што не ги оправдаваат своите отсуства.

Дон Анте Салацан во врска со пораниот свој предлог постави прашање на Претседателството на Векјето, што направило Претседателството во смисла на Пословникот со оние народни пратеници кои што неоправдано изостануваат од седниците на Векјето.

Претседавајќиот Божидар Масларич, одговара на Председателството на Векјето постапува по Пословникот, а на поставеното прашање ќе даде одговор на првата наредна седница на Векјето на народите.

Пред прејдување на дневен ред потпретседателот Масларич му соопштува на Векјето да Министерот на надворешните работи преку Сојузното векје го достави на Векјето на народите предлогот на Законот за договор за пријателство, взаемна помоќ и соработуачка во мирот помеѓу Федеративната Народна Република Југославија и Чехословачка Република, заклучен во Белград на 9 мај 1946 година.

Претседавајќиот Масларич соопштува да Претседателот на Сојузната планска комисија доставил амандман за измена чл. 1 Предлогот на Законот за општодржавниот стопански план и за државните органи за планирање и оти овој амандман е отпечатен и разделен на народните пратеници и за него ќе се решава кога ќе биде претресуен предлогот на Законот за општодржавниот стопански план и за државните органи за планирање во Векјето на народите.

Секретарот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ доставува на Векјето на народите извештај оти народните пратеници Наум Веславиќ и Пеко Дапчевиќ се отсатни од должноста во Векјето на народите за подолго време, па не можат да ги вршат должноста на народните пратеници. Претседавајќиот Божидар Масларич соопштува на Векјето да во смисла на ставот 2 членот 54 Пословникот на Векјето на народите овој извештај ќе биде унесен на Мандатниот и имунитетскиот одбор на понатамошна законска постапка.

По предлог на претседавајќиот Векјето им одобрува отсуство на народните пратеници, на: др. Јосипа Хрнчевиќ, Кирила Миљовски и Трајана Лау-таш од еден ден, на Маринка Голубовиќ од 5 дена, Душана Ркман од 2 дена и на Љуба Бабич од 10 дена.

Се прејдува на дневниот ред: продолжување претресот во поединост на предлогот за Општиот закон за народните одбори.

Известилецот на Законодавниот одбор др. Душан Братиќ го чита член по член предлогот на Законот, да Векјето, гласајќи са дигање рака едногласно го усвои:

Членот 69 кој што постанува член 71 со Владиниот амандман со кој последните зборови на вториот став „лониските народни одбори“ се заменуваат со зборовите „лониските извршни одбори“.

Членот 70 кој што постанува член 72 е примен со тоа што во првиот, вториот и четвртиот став на место зборовите „незаконити и неправилни“ се ставуваат зборови „незаконити или неправилни“.

Членот 71 постанува член 73. Во вториот став на место зборовите „незаконита и неправилна“ да се стават зборови „незаконита или неправилна“.

Членот 72 кој што постанува член 74 и членот 73 кој што постанува член 75 се примени без измена.

Членот 74 кој што постанува член 76 е примен со Владиниот амандман со кој ставот трети се дополнува така, што на крајот после точката се става запирка, и се додава зборови „Ако неговата работа е во очигледна противност со Уставот и законот“.

Сите останали членови од членот 75 кој постанува член 77, па до членот 88 кој постанува член 90 се примени без измена.

По завршениот претрес во поединостите претседавајќиот Божидар Масларич го става овој законски предлог на гласање во целост, па по извршеното поименично гласање објавува резултат на гласањето. Гласале сосема 129 народни пратеници и сите гласале „за“. Отсатни се 45 народни пратеници.

Потова претседавајќиот Масларич чита писмо со кое се упатува на Сојузното Векје на решување во смисла членот 63 на Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето на народите дефинитивниот текст на предлогот за Општиот закон за народните одбори онака како го усвоило Векјето на народите.

Потова во 17.30 саатот претседавајќиот одредува одмор од 10 минути.

После одморот седницата се наставува, па на предлог на Масларича Векјето го усвои понатамошниот дневен ред: претрес предлогот на Законот за амнестија на шумските кривници и претрес предлогот на Законот за продолжување меничните и чековните рокови.

Претседавајќиот Масларич соопштува на Векјето да Министерот на правосудието во име на Влатата на ФНРЈ доставил на Векјето на народите амандман со членот 3 предлогот на Законот за амнестија шумските кривници и за повереник на Влатата да е одреден Никола Срзентиќ, начелник на Министерството за правосудие кој што ќе дава потребни обавестувања при претресот предлогот на Законот за амнестија шумските кривници и по предлогот на Законот за продолжување меничните и чековните рокови.

Потова се прејдува на претрес предлогот на Законот за амнестија шумските кривници.

Пото известилецот на Законодавниот одбор Јоза Миливојевиќ го прочита и образложи одборскиот предлог, во начелната дискусија зборуваше Бено Ковачиќ „за“, па претседавајќиот Божидар Масларич го става овој законски предлог на гласање. По завршеното гласање претседавајќиот објавува да е предлогот на Законот за амнестија шумските кривници во начело едногласно примен.

Се прејдува на претрес во поединостите. Известилецот на Законодавниот одбор Јоза Миливојевиќ го чита член по член предлогот на Законот за амнестија шумските кривници, па Векјето, гласајќи со дигање рака, едногласно ги усвои членовите 1 и 2 без измена.

Членот 3 по Владиниот амандман образложен од Министерот на правосудието Франа Фрол е примен со тоа што последните зборови од овој член „непосредно на надлежниот окружен суд“ се заменуваат со зборови „надлежниот окружен суд во рок од 15 дена по прием одлуката на околинскиот суд“.

Членовите 4 и 5 се примени без измена.

По завршениот претрес во поединостите претседавајќиот Божидар Масларич го става овој закон-

ски предлог на гласање во целост, па по извршеното поименчно гласање објавуе резултат на гласањето. Гласале 128 народни пратеници и сите гласале „за“. Отсутни се 45 народни пратеници.

Потоа претседавајќиот Божидар Масларич соопштуе на Векјето да и овој конечно усвоен текст во Векјето на народите по предлогот на Законот за амнестија шумските кривници ќе биде доставен на Сојузното векје на решавање.

Се прејдуе на претрес предлогот на Законот за продолжување меничните и чековните рокови.

Кога известилецот на Законодавниот одбор Јоза Миливојевич го прочита и образложи извештајот на Законодавниот одбор за овој законски предлог, а како немаше пријавени говорници во начелниот претрес, претседавајќиот Масларич го става овој законски предлог на гласање во начело.

По извршеното гласање објавуе да предлогот на Законот за продолжување меничните и чековните рокови во начело едногласно е усвоен.

Се прејдуе на претрес во поединостите. Известилецот на Законодавниот одбор Јоза Миливојевич го чита член по член предлогот на Законот за продолжување меничните и чековните рокови, па Векјето, гласајќи со дигање рака, едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог од членот 1 до членот 4 без измени.

По завршениот претрес во поединостите претседавајќиот Масларич го става овој законски предлог на гласање во целост. По извршеното поименчно гласање објавуе резултат на гласањето. Гласале 126 народни пратеници и сите гласале „за“. Отсутни се 48 народни пратеници.

Потоа претседавајќиот Божидар Масларич го соопштуе на Векјето писмото со кое се упатуе дефинитивниот текст по предлогот на Законот за продолжување меничните и чековните рокови на Сојузното векје на решавање во смисла членот 63 Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето на народите.

Потоа претседавајќиот го става на гласање од Сојузното векје добивениот дефинитивен текст по предлогот на Општиот закон за народните одбори, кој што е истоветен со предлогот на Општиот закон за народните одбори усвоен во Векјето на народите. По извршеното гласање потпретседателот Божидар Масларич објавуе на Векјето да Општиот закон за народните одбори е усвоен и да во смисла на членот 45 Пословникот на Векјето на народите и точката 6 членот 74 Уставот ќе биде упатен на Президиумот на Народна скупштина на ФНРЈ на прогласување.

На крајот претседавајќиот Масларич го чита писмото на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ со кое се известуе Векјето да Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ свикае за 21 мај 1946 година заедничка седница на Сојузното векје и Векјето на народите со дневен ред: претрес предлогот на Законот за договор за пријателство, взаемна помоќ и соработуачка во меѓот помеѓу Федеративната Народна Република Југославија и Чехословачка Република, заклучен на 9 мај 1946 година во Белград.

Заседничката седница на обата дома на Народната скупштина на ФНРЈ ќе се одржи во 11 саатот.

Потоа претседавајќиот Масларич ја заклучуе седницата во 19 саатот, а идната ја закажуе за 21 мај 1946 година во 16 саатот со дневен ред:

- 1) претрес предлогот на Законот за војните воени инвалиди;
- 2) претрес предлогот на Законот за „Партизанската споменица“ 1941“;
- 3) претрес предлогот на Законот за легализација исправите помеѓу народните соопштенија.

23 мај 1946 година
Белград

Секретар,
Михаило Грбич, с. р.

Потпретседател,
Косан Павлович, с. р.

ЗАПИСНИК

ЗА V РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 21 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Владимир Симич.

Секретар Љубчо Арсов.

Претседателот Владимир Симич го отвора V редовен состанок во 16.20 саатот.

Прочитаниот записник на IV редовен состанок Векјето го прима без забелешки.

Се соопштуат писмата на Векјето на народите со кои во смисла на членот 33 Уставот доставуе на Сојузното векје на решавање предлог на Законот за амнестија шумските кривници и предлог на Законот за продолжување меничните и чековните рокови онака како се усвоени во Векјето на народите.

Претседателот соопштуе да решавањето за овие предлози на Векјето на народите ќе се стави на дневен ред.

Се соопштуе амандманот на Владата на ФНРЈ за предлогот на Законот за воените инвалиди и амандман за членот I по предлогот на Законот за општодржавниот стопански план и државните органи за планирање.

Претседателот соопштује да за овие амандмани ќе се решава кога предлозите ќе дојдат на дневен ред.

Претседателот го соопштуе актот на Претседателот на Владата на ФНРЈ и Министерот на народната одбрана Маршалот на Југославија Јосипа Броз Тита, со кој во смисла членот 29 Пословникот на Сојузното векје го одредуе за свој повереник при претресот предлогот на Законот за војните воени инвалиди во Сојузното векје генерал-мајорот Светозара Вукманович-Темпо.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за отсуства и болување и по предлог на претседателот на Векјето се одобруе на Марка Полович и Брана Савич по 3 дена отсуство, на Енвера Редич седум дена, на Тома Војкович осум дена и на Коста Наѓ 5 дена отсуства и на Вељка Ковачевич десет дена болување по лекарско уверење.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: решавање за предлогот на Векјето на народите за Општиот закон за народните одбори.

Претседателот Владимир Симич го известуе Векјето, да установил опи текстовите на предлогот за Општиот закон за народните одбори, што е конечно усвоен во Сојузното векје и во Векјето на народите, се истоветни и го става овој свој извештај на гласање.

Векјето едногласно го усвои овој извештај и претседателот соопштуе да со ова во смисла членот 45 Пословникот на Сојузното векје Народната скупштина го примала Општиот закон за народните одбори, кој ќе биде упатен на Президиумот на Народната скупштина поради прогласување.

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: претрес предлогот на Законот за војните воени инвалиди.

По предлог на народниот пратеник др. Макса Шнудерл Векјето едногласно одлучуе, извештајот на Законодавниот одбор за измените и дополнуењата во овој законски предлог да не се чита, опи е печатен и разделен на сите народни пратеници.

Кога известителот на Законодавниот одбор Сулејман Филипович го образложи одборскиот извештај, претседателот го отвори начелниот претрес.

Зборуеја Милоје Милојевиќ „за“ и Месуд Хотич „за“, па се пристапи на гласање во начело.

Гласајќи со дигање рака, Векјето едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се прејдуе на претрес во поединости.

Како за претресот во поединости никој не се јавил за реч, Векјето, гласајќи со дигање рака, едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог од 1 до заклучно 53 по предлогот и извештајот

на Законодавниот одбор и по предлог на Владата на ФНРЈ, а по пристапак на известителот на Законодавниот одбор ја прави следната измена:

Во членот 7 ставот втор се избришуе.

По ова се пристапи на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање, претседателот објавуе: да гласале сосема 269 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за војните воени инвалиди во Сојузното веќе е конечно усвоен, и во смисла членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното веќе ќе биде упатен на Веќето на народите на решавање.

По ова претседателот Владимир Симич во 19,10 саатот дава одмор од 10 минути.

После одморот седницата е наставена во 19,30 саатот.

Се прејдуе на третата точка на дневниот ред: Претрес предлогот на Законот за „Партизанската споменница 1941“.

Кога известителот на Законодавниот одбор Радван Миџушковиќ го прочита и образложи одборскиот извештај, претседателот отвора начелен претрес. Зборува Милош Рашовиќ „за“, па Веќето, гласајќи со дигање рака, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

По ова Веќето, гласајќи со дигање рака, ги усвои едногласно без претрес во поединостите сите членови на овој законски предлог од 1 до заклучно 10 по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, па се пристапи на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавуе да гласале сосема 242 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за „Партизанската споменница 1941“ во Сојузното веќе е конечно усвоен и во смисла членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното веќе ќе биде упатен на Веќето на народите на решавање.

Се соопштуе писмото на Веќето на народите со кое во смисла членот 63 на Уставот се достава на Сојузното веќе на решавање предлог на Законот за војните воени инвалиди, онака како е усвоен во Веќето на народите.

Претседателот соопштуе да решавање за овој предлог на Веќето на народите ќе се стави на дневен ред.

По ова претседателот Владимир Симич предлага на Веќето дополнување дневниот ред за идната седница, кое што Веќето едногласно го усвои, па со неговиот пристапак је заклучуе седницата во 20,30 сатот, а идната ја закажуе за среда, на 22 мај 1946 година во 16 саатот, со дневен ред:

- 1) решавање за предлогот на Веќето на народите за Законот за амнестија шумските кривичи;
- 2) решавање за предлогот на Веќето на народите за Законот за продолжување меничните и чекковните рокови;
- 3) решавање за предлогот на Веќето на народите за Законот за војните воени инвалиди;
- 4) претрес на предлогот на Законот за легализација исправите во меѓународните соопштенија;
- 5) претрес на предлогот на Законот за спштодржавниот стопански план и за државните органи за планирање;
- 6) претрес предлогот за Законот за пополнување оружаната сила на Федеративна Народна Република Југославија со јавачка, тегличка и товарна стока и со преносни средства;
- 7) претрес на предлогот на Законот за заштита авторското право;
- 8) претрес предлогот на Законот за конвенција за културна соработуачка меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Полска Република.

21 мај 1946 година, Белград.

Секретар,
Воја Лековиќ, с. р.

Претседател,
Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

НА V РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 21 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал потпретседателот Косан Павлович. Секретар Нинко Петровиќ.

Претседавајќиот го отвора V редовен состанок во 17,15 сатот.

Прочитаниот записник на IV редовен состанок Веќето го прима без забелешка.

Претседавајќиот Косан Павлович соопштуе оти Претседателот на Владата Маршал Јосип Броз-Тито му доставил на Веќето на народите амандман за измена членот 7 на предлогот Законот за војните воени инвалиди и акт со кој се известуе Веќето да е Владин повереник на седниците на Веќето на народите одреден Богдан Орешчанин за време претресот предлогот на Законот за војните воени инвалиди и претресот предлогот на Законот за „Партизанската споменница 1941“.

На предлог на претседавајќиот Веќето одоброе отсаство на народните пратеници: на Варга Иштван 5 дена, Богда Јадрешин 10 дена, Рато Дуговиќ 5 дена и Олах Шандор 6 дена.

Пред прејдувањето на дневниот ред претседавајќиот Косан Павлович во смисла на членот 47 Правилникот на Веќето на народите му одговара на поставеното прашање на народниот пратеник дон Анте Салаџан. Со дадениот одговор прашањето е задоволен.

Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: претрес предлогот на Законот за војните воени инвалиди.

Од кога известителот на Законодавниот одбор Среќко Жумер го прочита и образложи одборскиот извештај, претседавајќиот Косан Павлович го отвора начелниот претрес по овој законски предлог.

Зборува: Милан Смиљаниќ „за“ и Божидар Маслариќ „за“, па претседавајќиот Косан Павлович го ставуе овој законски предлог на гласање во начело.

При претресот во поединости на овој законски предлог зедао учестие: Милан Смиљаниќ, Јован Јегдиќ и др. Душан Братиќ.

Известителот на Законодавниот одбор Среќко Жумер го чита член по член предлогот на Законот за војните воени инвалиди, па Веќето гласајќи со дигање рака едногласно ги усваја членовите од 1 до 6 без измена.

Членот 7 примен е со Владиноот амандман со кој вториот став на овој член се брише.

Членовите од 8 до 21 Веќето ги прима со измена, па претседавајќиот Павлович одредуе одмор од 10 минути.

После одморот во продолжетокот на седницата на предлог на известителот на Законодавниот одбор Среќко Жумер Веќето го одредуе др. Пандан Братиќ да продолжи со читањето на законскиот предлог, па Веќето гласајќи член по член, едногласно ги усвои членовите од 22 до 53 без измена.

По завршениот претрес во поединости претседавајќиот Косан Павлович го ставуе овој законски предлог на гласање во целост, па после извршеното поименично гласање го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 123 народни пратеници и сите гласале „за“. Отсатен е 51 народен пратеник.

Потоа претседавајќиот Косан Павлович му соопштуе на Веќето оти предлогот на Законот за војните воени инвалиди, кој е конечно усвоен во Веќето на народите, ќе биде доставен на Сојузното веќе на решавање.

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: претрес предлогот на Законот за „Партизанската споменница 1941“.

Од кога известилецот на Законодавниот одбор Божидар Масларич го прочита и образложи одборскиот извештај, претседавајќиот Косан Павлович го отвора начелниот претрес по овој законски предлог.

Зборуеја: Милан Смиљанич „за“ и др. Стеван Јаковљевиќ „за“, па претседавајќиот Косан Павлович го ставуе овој законски предлог на гласање во начело.

По извршеното гласање потпретседателот Косан Павлович објавуе оти предлогот на Законот за „Партизанската споменица 1941“ едногласно е примен во начело.

Известилецот на Законодавниот одбор Божидар Масларич го чита член по член предлогот на законот за „Партизанската споменица 1941“ па Векјето гласајќи со дигање рака, едногласно ги усваја сите членови на овој законски предлог без измени.

По завршениот претрес во поединости претседавајќиот Косан Павлович го ставуе овој законски предлог на гласање во целина, па после поименитното гласање по обавуе резултатот на гласањето. Гласале 111 народни пратеници и сите гласале „за“. Отсатно е 63 народни пратеници.

По тоа претседавајќиот Косан Павлович му соопштуе на Векјето оти и овој конечно усвоен предлог на законот за „Партизанската споменица 1941“ ќе му биде доставен на Сојузното векје на решување.

Потоа претседавајќиот Косан Павлович ја заклучуе седницата во 20,20 сатот, а идната ја закажуе за 22 мај 1946 година во 16 сатот со дневниот ред:

1) претрес на законските предлози кои што се конечно усвоени во Сојузното векје доставени на Векјето на народите на решување.

2) претрес предлогот на Законот за легализација и исправите во меѓународниот сообраќај;

3) претрес предлогот на Законот за општодржавниот стопански план и државните органи за планирање;

4) претрес предлогот на Законот за пополнување оружаната сила на Федеративната Народна Република Југославија со јавачка, теглешка и товарна стока и со преносни средства;

5) претрес предлогот на Законот за заштита на авторското право; и

6) претрес предлогот на Законот за Конвенција и културна соработувачка помеѓу Федеративната Народна Република Југославија и Република Полска заклучена во Варшава на 16 март 1946 година.

21 мај 1946 година

Белград

Секретар,
Нинко Петровиќ, с. р.

Потпретседател,
Косан Павлович, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

НАРОДНИ НОВИНИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службениот лист на Народната Република Хрватска, во бројот 69 од 21 мај 1946 година објавуе:

Закон за овластување Владата на Народната Република Хрватска да склопуе зајмови;

Закон за измена Законот за давање државна гаранција.

Обавестување на Министерството за просвета за празните учителски места и повикување учителите за поднесување молби за преместување од еден округ во друг.

СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине у Народној Републици Србији“ во бројот 20 од 20 мај 1946 година објавуе:

Правилник за извршување Буџетот на расходите и приходите на Главниот извршни одбор на Аутономната Покраина Војводина за 1946 година;

Одлука за продавачка напуштените фашистки ждребиња.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“, во бројот 20 од 15 мај 1946 година, објавуе:

Закон за укинување Законот за земската контролно-сметковна комисија на Босна и Херцеговина;

Закон за Средња шумарска школа во Сарајево;

Закон за Државна лугарска школа во Сарајево;

Правилник за работата на работничките повеќе-реници;

Напатствие за преглед работата на учителите на основните школа во Босна и Херцеговина;

Решење за приватно спремање учениците на основните, средните и стручните школа.

Во бројот 21 од 22 мај 1946 година објавуе:

Напатствие за извршување Буџетот на Народната Република Босна и Херцеговина за 1946 година;

Правилник за организација и работа на курсиските одделења при средните школа;

Правилник за нижите течајни испити во гимназиите;

Одлука за името на Околинскиот суд во Дервента;

Одлука за оснивање Удружењето на инжењерите и техничарите на Народната Република Босна и Херцеговина.

СОДРЖАЈ:

Страна

287. Закон за Конвенцијата за културна соработувачка помеѓу Федеративната Народна Република Југославија и Република Полска заклучен во Варшава на 16 март 1946 година — — — — —	477
288. Општ закон за народните одбори — —	482
289. Закон на „Партизанската споменица 1941“	494
290. Решење за исплатување пензиите на работниците — пензионери на Воено-техничкиот завод во Крагујевац — — — — —	495
291. Решење за ставување вон сила Решењето за забранување продавачка, купувачка и задолжување на поделелски земјишта, шуми, поделелски згради и објекти — —	495
292. Решење за измена Решењето за пресметковната служба на плаќање помеѓу сојузните и земските банкарски претпријатија со посредување на Народната банка на ФНРЈ — — — — —	495
293. Решење за исплатување помоќ на пензионерите на кон пензијата не им е ставена во течај и за месец јуни 1946 година како и за условите на понатамошно исплатување на помоќта — — — — —	495
294. Толкување за правото на помоќ на вдовците кои имале одредена пензија па за исплата не ги исполнуат условите — —	496

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме 20. — Штампана Државна штампарица, Белград